

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 70

4 април 2019, четврток

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
951. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр. 2 „Симница“ во ловен реон Гостивар.....	3	958. Одлука намалување на царинските стапки за други производи од гума, освен од тврда гума, други производи од железо или од челик и изолациони делови од керамички материјали.....	7
952. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр. 3 „Јеловце“ во ловен реон Гостивар.....	3	959. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружение - Центар за медицина, екологија и истражување МЕРЦ – Скопје.....	7
953. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр. 6 „Балин Дол“ во ловен реон Гостивар.....	3	960. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавна здравствена установа Институт за јавно здравје на Република Македонија.....	7
954. Одлука за присилна концесија на дивечот од ловиштето бр.2 „Симница“ во ловен реон Гостивар.....	4	961. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности.....	8
955. Одлука за присилна концесија на дивечот од ловиштето бр.3 „Јеловце“ во ловен реон Гостивар.....	4		
956. Одлука за присилна концесија на дивечот од ловиштето бр.6 „Балин Дол“ во ловен реон Гостивар.....	4		
957. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Фондот за иновации и технолошки развој.....	5		

	Стр.		Стр.
962. Одлука за изменување на Статутот на Акционерско друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги на воздухопловната навигација.....	8	972. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на референтна цена за пакети за завршени здравствени услуги од болничката здравствена заштита од областа на пластичната и реконструктивната хирургија, интервентна радиологија, интервентна неврохирургија, трауматологија и ортопедија.....	25
963. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница со проширена дејност - Кавадарци.....	8	973. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени за пакетите на завршени епизоди на лекување за специјалистичко – консултативна здравствена заштита - амбулантски.....	26
964. Одлука за давање на согласност на Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за посебните барања за храната од животинско потекло.....	9	974. Одлука изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување.....	26
965. Правилник за формата и содржината на уверението за положен испит за директор.....	9	975. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	27
966. Одлука на Уставниот суд на Република Северна Македонија У.бр.59/2018 од 27 март 2019 година.....	14	976. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на постапка за определување на месечниот износ на средствата кои здравствената установа може да ги добие за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на средствата на Фондот.....	30
967. Одлука за доделување Дозвола за радио емитување на програмски сервис, говорно-музичко радио од специјализиран формат кај кое доминантниот вид на програма има забавна функција, на албански и на македонски јазик, на државно ниво.....	18	977. Правилник за изменување на Правилникот за критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат болничка здравствена заштита.....	30
968. Одлука за менување на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	21	978. Исправка на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување.....	30
969. Одлука за менување на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуродизел бс (Д-Е V), Еуросупер бс 95, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ).....	22	979. Статут на АД за производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје (пречистен текст).....	31
970. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на референтни цени за болничката здравствена заштита за акутни случаи.....	24	Огласен дел	1-40
971. Одлука за дополнување на одлуката за утврдување на референтни цени во специјалистичко – консултативна здравствена заштита.....	25		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

951.

Врз основа на член 39 став (1) од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/09, 136/11, 01/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15, 193/15 и 83/18) и член 44 став (3) од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР. 2 „СИМНИЦА“ ВО ЛОВЕН РЕОН ГОСТИВАР

Член 1

Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр.2 „Симница“ во ловен реон Гостивар бр. 41-4219/1 од 21.5.2012 година, склучен помеѓу Владата на Република Македонија како концедент и ДПТУ „АС-КОМЕРЦ“ Владимир ДООЕЛ експорт-импорт од Гостивар, како концесионер, поради битни повреди на одредбите од договорот, Законот за ловството, други закони и прописи што се применуваат врз Договорот, како и неисполнување на обврските од Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Против оваа одлука може да се покрене управен спор пред Управниот суд на Република Северна Македонија, во рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.

Член 3

Ова одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-9911/1-18
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

952.

Врз основа на член 39 став (1) од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/09, 136/11, 01/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15, 193/15 и 83/18) и член 44 став (3) од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР. 3 „ЈЕЛОВЦЕ“ ВО ЛОВЕН РЕОН ГОСТИВАР

Член 1

Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр.3 „Јеловце“ во ловен реон Гостивар бр. 41-4220/1 од 21.5.2012 го-

дина, склучен помеѓу Владата на Република Македонија како концедент и ДПТУ „АС-КОМЕРЦ“ Владимир ДООЕЛ експорт-импорт од Гостивар, како концесионер, поради битни повреди на одредбите од договорот, Законот за ловството, други закони и прописи што се применуваат врз Договорот, како и неисполнување на обврските од Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Против оваа одлука може да се покрене управен спор пред Управниот суд на Република Северна Македонија, во рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.

Член 3

Ова одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-9911/2-18
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

953.

Врз основа на член 39 став (1) од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/09, 136/11, 01/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15, 193/15 и 83/18) и член 44 став (3) од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР. 6 „БАЛИН ДОЛ“ ВО ЛОВЕН РЕОН ГОСТИВАР

Член 1

Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр.6 „Балин Дол“ во ловен реон Гостивар бр. 41-4221/1 од 21.5.2012 година, склучен помеѓу Владата на Република Македонија како концедент и ДПТУ „АС-КОМЕРЦ“ Владимир ДООЕЛ експорт-импорт од Гостивар, како концесионер, поради битни повреди на одредбите од Договорот, Законот за ловството, други закони и прописи што се применуваат врз договорот, како и неисполнување на обврските од Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Против оваа одлука може да се покрене управен спор пред Управниот суд на Република Северна Македонија, во рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.

Член 3

Ова одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-9911/3-18
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

954.

Врз основа на член 39 став 3 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРИСИЛНА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ОД
ЛОВИШТЕТО БР.2 „СИМНИЦА“ ВО ЛОВЕН РЕОН
ГОСТИВАР

Член 1

Дивечот во ловиштето бр.2 „Симница“ во ловен реон Гостивар се дава на присилна концесија на Јавното претпријатие „Национални шуми“ – Скопје, до моментот на давање на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно Законот за ловството.

Член 2

Правата и обврските на Владата на Република Северна Македонија и субјектот од член 1 на оваа одлука на кој дивечот се дава на присилна концесија, ќе се утврдат со договор кој ќе важи до моментот на давање на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно Законот за ловството.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-9911/4-18
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

955.

Врз основа на член 39 став 3 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРИСИЛНА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ОД
ЛОВИШТЕТО БР.3 „ЈЕЛОВЦЕ“ ВО ЛОВЕН РЕОН
ГОСТИВАР

Член 1

Дивечот во ловиштето бр.3 „Јеловце“ во ловен реон Гостивар се дава на присилна концесија на Јавното претпријатие „Национални шуми“ – Скопје, до моментот на давање на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно Законот за ловството.

Член 2

Правата и обврските на Владата на Република Северна Македонија и субјектот од член 1 на оваа одлука на кој дивечот се дава на присилна концесија, ќе се утврдат со договор кој ќе важи до моментот на давање на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно Законот за ловството.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-9911/5-18
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

956.

Врз основа на член 39 став 3 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРИСИЛНА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ОД
ЛОВИШТЕТО БР.6 „БАЛИН ДОЛ“ ВО ЛОВЕН РЕОН
ГОСТИВАР

Член 1

Дивечот во ловиштето бр.6 „Балин Дол“ во ловен реон Гостивар се дава на присилна концесија на Јавното претпријатие „Национални шуми“ – Скопје, до моментот на давање на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно Законот за ловството.

Член 2

Правата и обврските на Владата на Република Северна Македонија и субјектот од член 1 на оваа одлука на кој дивечот се дава на присилна концесија, ќе се утврдат со договор кој ќе важи до моментот на давање на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно Законот за ловството.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-9911/6-18
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

957.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

ред. број	ОПИС	количина	единица мерка
1	Канцелариско биро со димензии 60/120/74cm на метални ногарки.	22	парче
2	Конференциска маса со димензии 310/130cm изработена од метална подконструкција и метални ногарки со плотна од иверка 50mm дезен дрво.	1	парче
3	Вртлив, ергономски работен стол, со лифтомат, класа Б сив штоф, 3Д ракохвати сиви	22	парче
4	Паравани изработени од метална конструкција со плексиглас 10 mm	3	парче
5	Елемент-комода со димензии 40/130/105 cm, изработен од медијапан фарбан во жолта боја мат.	6	парче
6	Полици изработени од медијапан во жолта боја, димензии 84/60 mm.	21	парче
7	Елемент за печатач на тркалца изработен од иверка 16mm бела боја софт, димензии 50/60/45 cm	1	парче
8	Фиокар-модел К.Офис-БЕ/БЕ, подвижна касета со три фиоки димензии 42/60/57 cm изработен од иверка 16 mm во бела боја	22	парче
9	Фотелја – модел ПАНАМА, изработена од еко кожа со дрвени ногарки	2	парче
10	Кружна маса изработена од метална конструкција електростатски фарбани и плотна од иверка 16 mm	4	парче
11	Закачалка во форма на дрво, изработена од медијапан 36mm бела боја	5	парче
12	Табла од плексиглас со димензија 135/150cm.	1	парче
13	Метален параван изработен од челична примарна конструкција во црвена боја, димензии 500/320 mm.	1	парче
14	Работно биро со димензии 160/80/3.2 cm, плотна од иверка 25mm, метални ногарки комплет со фиокар од иверка 16mm дезен дрво.	1	парче
15	Комода со димензии 250/50/70cm на метална конзола	1	парче
16	Комода за печатач со димензии 150/40/70cm од иверка дезен дрво.	1	парче
17	Клуб маса ф60cm h=50cm изработена од метални ногарки и плотна од фурниран медијапан 18mm.	1	парче
18	Фотелја ОПАЛ ВОКС, бела/дрво	2	парче
19	Вртлив, ергономски стол со висок грбен наслон со метална конструкција, класа А, кожа, 3Д раконаслон	1	парче
20	Инфокулт изработен од фарбан медијапан 18mm бела боја полусјај, со димензии 145/110/35 cm.	1	парче

21	Брендиран стаклен параван со метална алуминиумска конструкција изработена од челични кутиести профили 10x10cm и исполна од калено стакло 10mm	1	парче
22	Бар столчиња ЕКСТРИМ –БСС бела боја-хром	20	парче
23	Бар маси со димензии 185x75cm изработени на метални ногари 10x10cm, плотна од иверка.	3	парче
24	Бар маса во триаголна форма со метални ногари дим. 5x5cm и плотна од иверка 16mm бела боја софт, димензии 100x90cm.	8	парче
25	Библиотека со димензии 620/400/30cm, изработена од иверка бела боја.	1	парче
26	Клуб маса изработена од метална подконструкција со фурниран медијапан 18 mm со димензии Ø 125 x 37h.	1	парче
27	Клуб маса изработена од медијапан 18 mm и метална подконструкција со димензии Ø 60 x 360h	1	парче
28	Тросед софа-модел АВАНГАРД	1	парче
29	Фотеља –модел ХИЛТОН	1	парче
30	Табуретки исполнети со полистирен, темно сина боја	2	парче
31	Подна лампа-производител БРИЛИЈАНТ АГ, модел 92710/46	1	парче
32	Столчиња за презентација- модел ЕКСТРИМ ВОКС СОЛИД БЕЛО 43 ДРВО	32	парче
33	Плакари гардеробери со дим.40/35/35 cm изработени од иверка 16mm.	40	парче
34	Висечки дрвени греди во жолта боја со димензии 8/8/250cm	15	парче
35	Кујна L=270cm, со елементи во долна и горна зона, изработена од корпус оплеменета иверка, бела боја софт и вратнички изработени од иверка 16mm, боја темно сива-антрацит.	1	комплет
36	Шанк со димензии 190x40x90cm изработен од метална конструкција и плотна од иверка	1	парче
37	Полици од браварија во темно сива боја-антрацит со димензии 180/30/195cm	1	парче
38	Полици од браварија со димензии 272/65/30cm.	1	парче
39	Декоративен елемент- дрво изработено од медијапан 36mm со h=200cm	1	парче
40	Сидна облога со димензии 700/400 cm изработена од иверка	1	парче

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Фондот за иновации и технолошки развој.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Фондот за иновации и технолошки развој, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1864/1
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

958.

Врз основа на член 19 став 7 од Царински закон („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/05, 4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13, 15/15, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 144/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А
НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИТЕ СТАПКИ ЗА
ДРУГИ ПРОИЗВОДИ ОД ГУМА, ОСВЕН ОД
ТВРДА ГУМА, ДРУГИ ПРОИЗВОДИ ОД ЖЕЛЕЗО
ИЛИ ОД ЧЕЛИК И ИЗОЛАЦИОНИ ДЕЛОВИ ОД
КЕРАМИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ

Член 1

Со оваа одлука се пропишува мерка за намалување на царинските стапки за други производи од гума, освен од тврда гума, други производи од железо или од челик и изолациони делови од керамички материјали и тоа:

Тарифна ознака	Опис	Царинска стапка
4016	Други производи од гума, освен од тврда гума други	2,5%
4016 99	--Друго:	
4016 99 97 00	---Друго:	
	----Друго	
7326	Други производи од железо или од челик	2,7%
7326 90	--Друго:	
	---Други производи од железо или челик:	
7326 90 98 90	----Друго:	
	-----Друго	
8547	Изолациони делови за електрични машини, уреди или опрема, изработени во целост од изолационен материјал или само со помали компоненти од метал (на пример, чаури со навој), вградени за време на пресувањето исклучително заради спојување, освен изолаторите од тар. број 8546; цевки за електрични спроводници и спојници за нив, од прости метали, обложени со изолационен материјал;	4,7%
8547 10 00 00	---Изолациони делови од керамички материјали:	

Член 2

Стоките од член 1 на оваа одлука ќе се увезуваат заклучно со 31.12. 2019 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1949/1
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

959.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЗДРУЖЕНИЕ - ЦЕНТАР ЗА МЕДИЦИНА, ЕКОЛОГИЈА И ИСТРАЖУВАЊЕ МЕРЦ – СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружение - Центар за медицина, екологија и истражување МЕРЦ – Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр.15/19).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2010/1
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

960.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавна здравствена установа Институт за јавно здравје на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.30/19), во член 1 во Табела 1. во редот 1 делот

8-канална пипета	Research plus 8-channel	Елендорф	парче	1
------------------	-------------------------	----------	-------	---

се менува и гласи:

8-канална пипета	Research plus 8-channel	Елендорф	парче	2
------------------	-------------------------	----------	-------	---

Редот 7 се менува и гласи:

7	Комплет опрема за следење на температура во фрижидери:		сет	1
	Сензор за следење на внатрешна температура во фрижидер	Testo 175 T1	Тесто	парче 10
	Надворешен приклучок за разни периферни уреди (УСБ кабел)	0449 0047	Тесто	парче 1
	Мемориска картичка 10СД	0554 8803	Тесто	парче 1

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2038/1
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

961.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КА-
ТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар- инфраструктурен објект-надземен вод за пренос на електрична енергија висок напон 110 kV ДВ ТС Штип-ТС Кочани, Префикс ЕИЕВ1, идентификатор 290836-115, од место викано Герен до место викано Средорек, со должина од 27482,17м, во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2069/1
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

962.

Врз основа на член 418 став (1) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија во својство на Собрание на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација, на седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АКЦИО-
НЕРСКО ДРУШТВО ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕ-
НОСТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ДАВАТЕЛ НА
УСЛУГИ НА ВОЗДУХОПЛОВНАТА НАВИГАЦИЈА

Член 1

Во Статутот на Акционерско друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги на воздухопловната навигација („Службен весник на Република Македонија“ бр.139/08, 69/09, 173/14, 202/14 и 28/15) во насловот зборовите „давател на“ се заменуваат со зборот „давање“, а зборовите „на воздухопловната навигација“ се заменуваат со зборовите „во воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје“.

Член 2

Во членот 2 ставови 1 и 2 зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 3

Во членот 4 ставот 1 се менува и гласи:
„Акционерското друштво ќе работи и ќе учествува во правниот промет под фирма:

Акционерско друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје“.

Ставот 3 се менува и гласи:

„Во правниот промет со странство називот на Друштвото е „М-NAV“ Air Navigation Service Provider of the Republic of North Macedonia, GOJSC“.

Член 4

Во членот 12 став 1 и членот 14 зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 5

Во членот 18 став 2 зборот „радарски“ се заменува со зборот „надзорен“.

Во ставот 6 зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 6

Во членот 25 став 7 зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 7

Се овластува Надзорниот одбор на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација да подготви пречистен текст на Статутот на Акционерско друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги на воздухопловната навигација.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2071/1
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

963.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА
СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната здравствена установа Здравствен дом „Нада Михајлова“ – Пробиштип му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Назив на движната ствар	Модел	Производител	Единица мерка	Кол.
Неонатолошки инкубатор	OGB PolyCare 3	Циневри	парче	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Општа болница со проширена дејност - Кавадарци.

Член 3

Директорот на Јавната здравствена установа Здравствен дом „Нада Михајлова“ – Пробиштип склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Општа болница со проширена дејност – Кавадарци со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2087/1
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

964.

Врз основа на член 44 став (4) точки 5, 9 и 10 од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИК ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА ХРАНАТА ОД
ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за посебните барања за храната од животинско потекло, донесен од директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство бр. 02-157/2 од 8.3.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2245/1
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И
НАУКА

965.

Врз основа на член 24 став 2 од Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/15, 145/15, 192/15, 30/16 120/18 и 140/18), министерот за образование и наука, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА УВЕРЕНИЕТО
ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ ЗА ДИРЕКТОР

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на уверението за положен испит за директор на основно училиште, средно училиште и ученички дом и за директор на отворен граѓански универзитет за доживотно учење.

Член 2

Уверението за положен испит за директор на основно училиште, средно училиште и ученички дом, се печати на бела хартија во А-4 формат.

Образецот на Уверението за положен испит за директор на основно училиште, средно училиште и ученички дом, кој се печати на македонски јазик и неговото кирилско писмо, е даден во Прилог 1 и е составен дел на овој правилник.

Образецот на Уверението за положен испит за директор на основно училиште, средно училиште и ученички дом, кој се печати на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на албански јазик и на неговото писмо, е даден во Прилог 2 и е составен дел на овој правилник.

Член 3

Уверението за положен испит за директор на отворен граѓански универзитет за доживотно учење на македонски јазик се печати на бела хартија во А-4 формат.

Образецот на Уверението за положен испит за директор на отворен граѓански универзитет за доживотно учење, кој се печати на македонски јазик и неговото кирилско писмо, е даден во Прилог 3 и е составен дел на овој правилник.

Образецот на Уверението за положен испит за директор на отворен граѓански универзитет за доживотно учење, кој се печати на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на албански јазик и на неговото писмо, е даден во Прилог 4 и е составен дел на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на уверението за положен испит за директор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 74/18).

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 08-3909/1
28 март 2019 година
Скопје

Министер за образование
и наука,
д-р Арбер Адеми, с.р.



Република Северна Македонија
ДРЖАВЕН ИСПИТЕН ЦЕНТАР

УВЕРЕНИЕ

ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ ЗА ДИРЕКТОР

на основно училиште, средно училиште и ученички дом

(име, татково име и презиме)

Роден/а на _____ година, во _____

го положи испитот за директор

на основно училиште, средно училиште и ученички дом

на ден _____ година

Деловоден број _____

Претседател
на Испитната комисија

М.П.

Државен испитен центар
Директор / заменик-директор

Република Северна Македонија
ДРЖАВЕН ИСПИТЕН ЦЕНТАР



Republika e Maqedonisë së Veriut
QENDRA SHTETËRORE E PROVIMEVE

УВЕРЕНИЕ

ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ ЗА ДИРЕКТОР
на основно училиште, средно училиште
и ученички дом

CERTIFIKATË

PËR DHËNIEN E PROVIMIT PËR DREJTOR
në shkollë fillore, shkollë të mesme
dhe në konvikt nxënësish

(име, татково име и презиме / emri, atësia dhe mbiemri)

Роден/а на / I/E lindur më _____ година / viti, во / në _____

го положи испитот за директор
на основно училиште, средно училиште
и ученички дом

ka kaluar provimin për drejtor
në shkollë fillore, shkollë të mesme
dhe në konvikt nxënësish

на ден / më datë _____ година / viti

Деловоден број / Numri i protokollit _____

Претседател
на Испитната комисија
Kryetar
i Komisionit të provimit

Државен испитен центар
Qendra Shtetërore e Provimeve
Директор / заменик-директор
Drejtor/ zëvendës drejtor

М.П / V.V.



Република Северна Македонија
ДРЖАВЕН ИСПИТЕН ЦЕНТАР

УВЕРЕНИЕ

ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ ЗА ДИРЕКТОР
на отворен граѓански универзитет за доживотно учење

(име, татково име и презиме)

Роден/а на _____ година, во _____

го положи испитот за директор
на отворен граѓански универзитет за доживотно учење

на ден _____ година

Деловоден број _____

Претседател
на Испитната комисија

М.П

Државен испитен центар
Директор / заменик-директор

Република Северна Македонија
ДРЖАВЕН ИСПИТЕН ЦЕНТАР



Republika e Maqedonisë së Veriut
QENDRA SHETËTORE E PROVIMEVE

УВЕРЕНИЕ

ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ ЗА ДИРЕКТОР
на отворен граѓански универзитет
за доживотно учење

CERTIFIKATË

PËR DHËNIEN E PROVIMIT PËR DREJTOR
në universitetin e hapur civil
për mësim të përhjetshëm

_____ (име, татково име и презиме / emri, atësia dhe mbiemri)

Роден/а на / I/E lindur më _____ година / viti, во / në _____

го положи испитот за директор
на отворен граѓански универзитет
за доживотно учење

ka kaluar provimin për drejtor
në universitetin e hapur civil
për mësim të përhjetshëm

на ден / më datë _____ година / viti

Деловоден број / Numri i protokollit _____

Претседател
на Испитната комисија
Kryetar
i Komisionit të provimit

Државен испитен центар
Qendra Shtetërore e Provimeve
Директор / заменик-директор
Drejtore / zëvendës drejtor

M.П / V.V.

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

966.

Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Северна Македонија и членот 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/1992), на седницата одржана на 27 март 2019 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 244 ставови 3 и 4 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/2015, 226/2015, 55/2016, 11/2018 и 83/2018).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

3. Уставниот суд, со Решение У. бр. 59/2018 од 30 јануари 2019 година, поведе постапка за оценување на уставноста на член 244 ставови 3 и 4 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/2015, 226/2015, 55/2016, 11/2018 и 83/2018), затоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека според член 244 став 3 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, основачот, сопственикот, одговорното лице, раководителот, контролорот, претседателот и членовите на комисијата за полагање на возачкиот испит вработени во испитниот центар не смеат да ги извршуваат своите работни задачи во испитниот центар, доколку тие, нивните сопружници и членовите на нивните семејства по права линија до прв степен, се основачи, сопственици или вработени во автошкола, односно подружница којашто врши оспособување на кандидати за возачи на подрачјето на кое испитниот центар е овластен да врши работи на организирање и спроведување на возачки испит.

Според ставот 4 на истиот член, лицата од ставот (3) на овој член потпишуваат изјава за непостоење на судир на интереси заверена на нотар која претставува дел од досието во испитниот центар.

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Северна Македонија, владеењето на правото е темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија.

Согласно членот 32 од Уставот, секој има право на работа, слободен избор на вработување, заштита при работењето и материјална обезбеденост за време на привремена невработеност (став 1). Секому, под еднакви услови, му е достапно секое работно место (став 2).

Според членот 51 од Уставот, во Република Северна Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.

Согласно член 52 став 4 од Уставот, законите и другите прописи не можат да имаат повратно дејство, освен по исклучок, во случаи кога тоа е поповолно за граѓаните.

Со Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата се уредува безбедноста и заштитата на патиштата, основните начела и меѓусебните односи на учесниците и другите субјекти во сообраќајот на патиштата, правилата на сообраќајот на патиштата, системот на сообраќајните знаци, опремата и сигнализацијата на патиштата, должностите во случај на сообраќајна незгода, кандидати за возачи, возачи, автошколи, испитни центри и возачки дозволи, оспособувањето за управување и стекнување право на управување со моторно возило и прекршочната постапка за деца, посебните мерки на безбедност, организацијата и задачите на советите за безбедност на сообраќајот на патиштата, евиденциите и заштитата на податоците, прекршочните одредби и овластувањата за подзаконски прописи (член 1).

Главата VI од Законот носи наслов: КАНДИДАТИ ЗА ВОЗАЧИ, ВОЗАЧИ, АВТОШКОЛИ, ИСПИТНИ ЦЕНТРИ И ВОЗАЧКИ ДОЗВОЛИ.

Уредувањето на автошколите е опфатено со поднасловот 2.Автошколи (членови 229 - 239), коишто се однесуваат на основањето и работа на автошколи, видовите лиценци за работа во автошкола, услови за стекнување со лиценца во автошкола, надзор над работа на автошкола и одземање на лиценца.

Според членот 229 од Законот, спроведувањето на оспособување на кандидат за возач го врши правно лице по добивање на лиценца за автошкола од Министерството за внатрешни работи (став 1). Спроведувањето на оспособување на кандидат за возач може да го врши и подружница на автошкола по издавање на лиценца на автошколата за подружницата од Министерството за внатрешни работи (став 2). Лиценцата од ставовите (1) и (2) на овој член, врз основа на поднесено барање ја издава Министерството за внатрешни работи во рок од 90 дена од денот на приемот на барањето, доколку автошколата односно подружницата ги исполнува условите утврдени во членот 231 од овој закон (став 3). По издавањето на лиценцата од ставот (3) на овој член, автошколата односно подружницата се запишува во Регистарот на автошколи на Министерството за внатрешни работи (став 4).

Согласно членот 231 од Законот, за оспособување на кандидати за возачи, автошколата задолжително треба да ги исполнува следниве услови:

- да има стручен кадар;
- да има опремена просторија (училница) од најмалку 20 м² опремена со соодветен уред (камера со сопствен уред за напојување) кој овозможува видео и аудио запис со можност за архивирање и документирање на снимените податоци кои се чуваат во автошколата 90 дена од денот на издавањето на потврдата за оспособеност на кандидатот за возач,
- да има уреден простор за прием на кандидати за возачи и за работа на стручниот раководител на автошколата;
- да има сообраќаен автодром (полигон) во сопственост на автошколата или под закуп кој ги исполнува пропишаните услови и соодветните сообраќајно-технички елементи;
- да има најмалку две сопствени возила од категорија „Б“, а за останатите категории - по едно сопствено возило или возило под закуп;
- да располага со наставни средства, помагала и информатичка опрема за спроведување на наставната програма сообраќајни правила и прописи (теоретски дел), како и софтверска веб апликација и
- да има акт за организација на работа.

Според член 232 став 1 од Законот, стручен кадар од членот 231 став (1) alineja 1 од овој закон се лица кои се вработени во автошколата и тоа:

- стручен раководител;
- најмалку еден предавач и
- најмалку двајца возач-инструктори.

Со ставовите 2, 3, 4 и 5 од истиот член се пропишани условите коишто треба да ги исполнуваат лицата за да бидат членови на стручниот кадар на автошколата.

Според член 237 став 1 од Законот, надзор над работата на автошколата во однос на исполнувањето на пропишаните услови за работа, начинот на оспособување на кандидатите за возачи и обврската за воспоставување и водење на евиденциите утврдени со овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон, врши Министерството за внатрешни работи. Согласно ставот 3 на истиот член, кога при вршењето на повторен надзор ќе се утврди дека автошколата во определениот рок не ги отстранила утврдените недостатоци или не ја почитува забраната од ставот (2) на овој член, Министерството за внатрешни работи со решение ја одзема лиценцата за автошкола.

Уредувањето на работата на испитните центри е опфатено со поднасловот 3. Испитен центар (членови 240 - 253), кои се однесуваат на основањето и работа на испитен центар, видовите лиценци за работа во испитен центар, услови за стекнување со лиценца во испитен центар, надзор над работа на испитен центар и одземање на лиценца.

Според членот 240 од Законот, работите на организирање и спроведување на возачкиот испит за кандидат за возач, ги врши правно лице по добивање лиценца за испитен центар од Министерството за внатрешни работи, за временски период од пет години (став 1). Лиценцата од ставот (1) на овој член, Министерството за внатрешни работи ја издава доколку правното лице ги исполнува условите од член 244 став (1) од овој закон (став 2). По издавањето на лиценцата од ставот (1) на овој член, Министерството за внатрешни работи го запишува испитниот центар во Регистарот на испитни центри во ова министерство (став 3). Испитниот центар од ставот (1) на овој член, работите на организирање и спроведување на возачкиот испит ги врши согласно со организацијата на соодветните организациски единици на Министерството за внатрешни работи (став 4). Испитниот центар од ставот (1) на овој член, може да организира и спроведува возачки испит за кандидат за возач и во подружница, надвор од местото на неговото седиште, доколку ги исполнува условите од член 244 став (2) од овој закон (став 5).

Според член 244 став 1 од Законот, за вршење на работите на организирање и спроведување на возачкиот испит за кандидат за возач, испитниот центар задолжително треба да ги исполнува следниве услови за работа:

- да има стручен кадар;
- да има организација на работа;
- да има уредени простории опремени со посебен уред (камери) и материјално-технички капацитети;
- да има сообраќаен автодром (полигон) во седиштето и подружниците во сопственост на испитниот центар или под закуп, кој ги исполнува пропишаните услови и сообраќајно-технички елементи;
- да има информатичка опрема за вршење на потребните работи и
- да има возила (сопствени или под закуп) од категориите за кои испитниот центар е овластен да врши испитување на кандидати за возачи согласно со одредбите од овој закон.

Според ставот 2 на истиот член, подружницата на испитниот центар задолжително треба да ги исполнува следниве услови за работа:

- да има уредни простории опремени со посебен уред (камери) и материјално-технички капацитети;
- да има сообраќаен автодром (полигон) кој ги исполнува пропишаните услови и сообраќајно-технички елементи и
- да имаат информатичка опрема за вршење на работи.

Согласно членот 245 од Законот, соодветен стручен кадар од членот 244 став (1) alineja 1 од овој закон, се лица кои се вработени во испитниот центар на неопределено време или определено време со полно работно време, и тоа:

- раководител на испитен центар;
- контролор;
- претседател на испитна комисија;
- испитувач по наставната програма сообраќајни правила и прописи (теоретски дел) и
- испитувач по наставната програма управување со моторно возило (практичен дел).

Со членот 246 од Законот се пропишани условите кои треба да ги исполнуваат лицата за да бидат членови на стручниот кадар на испитен центар.

Според член 249 став 1 од Законот, Министерство-то за внатрешни работи на физичко лице за вршење на работи во испитен центар му издава лиценца, и тоа: лиценца за контролор; лиценца за испитувач по наставна програма сообраќајни правила и прописи (теоретски дел) и лиценца за испитувач по наставна програма управување со возило (практичен дел). Согласно член 250 став 1 од истиот закон, лиценците од членот 495 се со важност од пет години.

Според член 252 став 1 од Законот, надзор над работата на испитен центар, во однос на исполнувањето на пропишаните услови за работа, начинот на спроведување на возачкиот испит за кандидат за возач и водењето на евиденциите утврдени со овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон, врши Министерството за внатрешни работи. Согласно ставот 4 на истиот член, кога при вршењето на повторен надзор се утврди дека испитниот центар не ги отстранил утврдените недостатоци во предвидениот рок од ставот (3) на овој член, Министерството за внатрешни работи со решение ќе му ја одземе лиценцата на испитен центар.

Од анализата на наведените и другите одредби од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, произлегува дека законодавецот пропишал дека спроведувањето на оспособување на кандидат за возач го врши правно лице по добивање на лиценца за автошкола од Министерството за внатрешни работи, а работите на организирање и спроведување на возачкиот испит за кандидат за возач, ги врши правно лице по добивање лиценца за испитен центар од Министерството за внатрешни работи, за временски период од пет години. Притоа, пропишано е дека работите во автошкола и испитен центар ги врши стручен кадар, и тоа лица кои се вработени во автошколата, односно испитниот центар, на неопределено или определено време, со полно работно време, и тоа: стручен раководител, најмалку еден предавач и најмалку двајца возач-инструктори за потребите на автошкола и раководител на испитен центар, контролор, претседател на испитна комисија, испитувач по наставната програма сообраќајни правила и прописи (теоретски дел) и испитувач по наставната програма управување со моторно возило (практичен дел), за потребите на испитен центар. Во Законот се пропи-

шани условите коишто треба да ги исполнуваат лицата за да бидат соодветен стручен кадар во автошкола или испитен центар. Надзор над работата на автошколите и испитниот центар врши Министерството за внатрешни работи.

При вака регулирано прашање за тоа кој може да спроведува оспособување на кандидат за возач и кој може да организира и спроведува возачки испит, законодавецот во оспорениот член 244 став 3 од Законот, пропишал дека: „Основачот, сопственикот, одговорното лице, раководителот, контролорот, претседателот и членовите на комисијата за полагање на возачкиот испит вработени во испитниот центар не смеат да ги извршуваат своите работни задачи во испитниот центар, доколку тие, нивните сопружници и членовите на нивните семејства по права линија до прв степен, се основачи, сопственици или вработени во автошкола, односно подружница која врши оспособување на кандидати за возачи на подрачјето на кое испитниот центар е овластен да врши работи на организирање и спроведување на возачки испит.“ Во оспорениот став 4 на истиот член, пропишано е дека: „Лицата од ставот (3) на овој член потпишуваат изјава за непостоење на судир на интереси заверена на нотар која претставува дел од досието во испитниот центар.“

Тоа значи дека законодавецот пропишал ограничување за тоа кој може да извршува работни задачи во испитен центар, врзано за неговите роднински и семејни врски со основачи, сопственици или вработени во автошкола, односно подружница којашто врши оспособување на кандидати за возачи на подрачјето на кое испитниот центар е овластен да врши работи на организирање и спроведување на возачки испит. Ограничувањето се однесува на брачни другари и на родители и деца, односно тоа е кругот на лица кои истовремено не можат да бидат основачи, сопственици или вработени во автошкола, односно нејзина подружница и во испитниот центар којшто е овластен да врши работи на организирање и спроведување на возачки испит на кандидати од таа автошкола. Тоа несомнено значи дека лицата треба да се определат дали ќе извршуваат дејност во автошкола или во испитен центар, но не е можно истовремено да вршат дејност во двата субјекти.

При ваква состојба, со иницијативата се поставува прашање дали ваквата ограничувачка регулатива за тоа кој може да ги извршува работите во испитен центар е во согласност со уставните определби за владеењето на правото (член 8 став 1 алинеја 3 и член 51 од Уставот), достапноста на работно место секому под еднакви услови (член 32 ставови 1 и 2 од Уставот), забраната за повратно дејство на законите (член 52 став 4 од Уставот), ограничување на слободите и правата на човекот и граѓанинот само во случаи утврдени со Уставот (член

54 од Уставот) и обврската на Републиката да обезбеди еднаква правна положба на сите субјекти на пазарот, во ситуација кога се гарантира слободата на пазарот и претприемништвото (член 55 ставови 1 и 2 од Уставот).

Во одговор на ваквите наводи во иницијативата, Судот го имаше предвид следното:

Оспорените одредби стануваат составен дел на Законот со членот 25 од Законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/2018), со кои ставот 3 на членот 244 се менува и гласи во сега дадената содржина, а во ставот 4 зборовите: „согласно со посебен закон“ се заменуваат со зборовите: „заверена на нотар“.

Пред наведената законска измена, членот 244 став 3 гласел: „Основачот, одговорното лице, раководителот, контролорот, претседателот и членовите на комисијата за полагање на возачкиот испит вработени во испитниот центар не смеат да ги извршуваат своите работни задачи во испитниот центар, доколку тие, нивните сопружници и членовите на нивните семејства по права линија до трет степен се основачи или вработени во автошкола.“ Тоа значи дека предметното ограничување важело во многу пошироки рамки, односно по права линија до трет степен и се однесувало за целата територија на Републиката.

Во образложението на Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата (од март 2018 година), се наведува дека измената на членот 244 од Законот е со цел да се прецизираат одредбите коишто се однесуваат на роднинската поврзаност на основачот, одговорното лице, раководителот, контролорот, претседателот и членовите на комисијата за полагање на возачкиот испит вработени во испитниот центар, нивните сопружници и членовите на нивните семејства, со основачите, сопствениците или вработените во автошкола, односно подружница којашто врши оспособување на кандидати за возачи на подрачјето на кое испитниот центар е овластен да врши работи на организирање и спроведување на возачки испити, како и на обврската на наведените лица за потпишување изјава за непостоење на судир на интереси, заверена на нотар.

Според наводите во мислењето на Владата на Република Северна Македонија доставено до Уставниот суд во врска со поднесената иницијатива (акт бр.44-6346/1 од 24.7.2018 година), токму по барање на одредени автошколи ова ограничување било сведено на минимум и тоа по права линија до прв степен и единствено на подрачјето на кое испитниот центар е овластен да врши работи на организирање и спроведување на возачки испит, имајќи за цел заштита од т.н. „семејни врски“ и овозможување рамноправност односно еднаквост на сите кандидати за возачи.

Во ситуација кога полагањето на возачкиот испит се врши на начин и под строго определени законски услови, со снимање на испитите, со надзор и контрола од страна на Министерството за внатрешни работи, според Судот, произлегува дека ограничувачиот опфат на лицата кои во исто време не можат да бидат основачи или вработени во автошколата и во испитниот центар, и тоа врз основа на нивните семејни и роднински врски, а не базирано врз принципот на стручност и компетентност, нема основано оправдување, односно дека со прецизното пропишување на начинот и условите за спроведување на возачкиот испит, законодавецот всушност обезбедил доволно гаранции за стручно и објективно спроведување на испитот, па оспорената ограничувачка регулатива е прекумерна и непропорционална на целта која сака да се постигне. Таквата регулатива го повредува правото на работа (член 32 ставови 1 и 2 од Уставот) и слободата на пазарот и претприемништвото (член 55 став 1 од Уставот), имајќи во вид дека значи забрана за истовремено основање и сопственост на различни правни лица кои вршат дејност во сферата на обука и полагање на возачки испит, односно на прашања поврзани со безбедноста на сообраќајот на патиштата.

Дополнително, според Судот, оспорениот член 244 став 3 од Законот, не го задоволува критериумот за јасна и прецизна одредба, како елемент на владеењето на правото. Ова од причини што владеењето на правото, како темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија, подразбира обврска за законодавецот да пропишува јасни и недвосмислени одредби (норми) коишто подеднакво важат и се применуваат без дилема за сите лица на кои се однесуваат.

Меѓутоа, во конкретниот случај не е јасно што се подразбира под: „не смеат да ги извршуваат своите работни задачи во испитниот центар“, како што стои во оспорениот член 244 став 3 од Законот, во смисла дали станува збор за институтот изземање во дадена ситуација или станува збор за генерална забрана за вршење на функцијата под тие околности, што би значело евентуален престанок на работниот однос, односно пречка за засновање на работен однос. Исто така, не е јасно кои се работните задачи во испитниот центар на основачот, сопственикот и одговорното лице кои тие не смеат да ги извршуваат во дадените околности, особено имајќи предвид дека со одредбата се таксативно опфатени и сите лица кои се вработени во испитниот центар како стручен кадар и кои имаат точно определени работни задачи.

Одредбата од ставот 4 на истиот член, со која лицата од ставот 3 се обврзуваат да потпишат изјава за непостоење на судир на интереси, заверена на нотар, е тесно поврзана со одредбата од ставот 3 на истиот член, односно е во функција на негова операционализација, поради што мора да се анализира и разгледува како единствена целина и да ја следи правната судбина на ставот 3.

Тргувајќи од наведеното, Судот оцени дека оспорените член 244 став 3 и став 4 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата не се во согласност со член 8 став 1 алинеја 3, член 32 ставови 1 и 2, членот 51 и член 55 став 1 од Уставот.

6. Тргувајќи од наведеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе, во состав од претседателот на Судот, Никола Ивановски и судиите: Насер Ајдари, Елена Гошева, Јован Јосифовски, д-р Осман Кадриу, д-р Дарко Костадиновски, Вангелина Маркудова, Сали Мурати и Владимир Стојаноски.

У. бр. 59/2018
27 март 2019 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Северна Македонија,
Никола Ивановски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

967.

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги врз основа на член 18 став 1 алинеја 2 и член 20 став 1 алинеја 10¹ од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19), а во врска со член 71 став 1 алинеи 17 и 18 и член 75 од истиот Закон, член 15 став 1 алинеја 2, член 39 став 1 алинеја 10 и член 51 став 1 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година, по спроведувањето на Јавниот конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на државно ниво, објавен врз основа на Одлуката Уп1 бр.08-527 од 23.11.2018 година за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на државно ниво, со измена од 25.01.2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.216/18 и бр.18/19), во согласност со Извештајот од оценување на поднесените пријави Уп1 бр.08-527 од 29.03.2019 година и Заклучокот бр.02-1746/2 од 02.04.2019 година, на својата 16-та седница одржана на 02.04.2019 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАДИО ЕМИТУВАЊЕ НА ПРОГРАМСКИ СЕРВИС, ГОВОРНО - МУЗИЧКО РАДИО ОД СПЕЦИЈАЛИЗИРАН ФОРМАТ КАЈ КОЕ ДОМИНАНТНИОТ ВИД НА ПРОГРАМА ИМА ЗАБАВНА ФУНКЦИЈА, НА АЛБАНСКИ И НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК, НА ДРЖАВНО НИВО

1. СЕ ДОДЕЛУВА дозвола за радио емитување на програмски сервис, говорно - музичко радио од специјализиран формат кај кое доминантниот вид на програма има забавна функција, на албански и на македонски јазик, на државно ниво, на кандидатот - физичкото лице Фисник Татеши од Струга, со адреса на живеење на ул.„Боро Шаин“ бр.19 -а, Струга.

Радио програмскиот сервис од ставот 1 на оваа точка ќе се емитува преку преку мрежа на радиофреквенции определени од страна на Агенцијата за електронски комуникации на РМ.

2. Дозволата за радио емитување на државно ниво, наведена во точка 1. на оваа Одлука, се доделува за временски период од 9 (девет) години и истата не може да се пренесува на друго лице.

3. По приемот на оваа Одлука за доделување дозвола, кандидатот на конкурсот - физичкото лице Фисник Татеши од Струга на кој му е доделена дозволата од точка 1. на оваа Одлука, треба да регистрира трговско радиодифузно друштво во соодветниот регистар, согласно член 77 ставови 1 и 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Трговското радиодифузно друштво, кое ќе биде основано од кандидатот на конкурсот - физичкото лице Фисник Татеши од Струга на кој му е доделена дозволата од точка 1. на оваа Одлука, ќе плаќа годишен надоместок за дозволата на сметка на Агенцијата, за секоја тековна година почнувајќи од датумот на доделување на дозволата во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на фактурата издадена од Агенцијата. Начинот на пресметка, фактурирање и наплата на надоместокот за дозволата ги утврдува Агенцијата согласно член 80 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и согласно Правилникот за процедурите на финансиското и сметководственото работење на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.185/14), Правилникот за форматите на програмските сервиси на радиодифузерите („Службен весник на Република Македонија“, бр.172/14) и Правилникот за подрачјата на емитување на телевизиски и радио програмски сервиси („Службен весник на Република Македонија“, бр.172/14).

4. Агенцијата за електронски комуникации врз основа на дозволата за радио емитување со користење на радиофреквенции издава одобрение за користење на радиофреквенции согласно со Законот за електронски-те комуникации.

За користење на радиофреквенциите, се плаќа годишен надоместок на сметка на Агенцијата за електронски комуникации за секоја тековна година однапред почнувајќи од датумот на важењето на одобрението за користење на радиофреквенции.

5. Трговското радиодифузно друштво, кое ќе биде основано од кандидатот на конкурсот - физичкото лице Фисник Татеши од Струга, на кое му е доделена дозволата од точка 1. на оваа Одлука, се обврзува да започне со вршење на дејноста во рок од 90 (деведесет) дена од денот на издавањето на дозволата.

Во случај на непочитување на рокот за започнување со вршење на дејноста наведен во ставот 1 на оваа точка од Одлуката, Агенцијата ќе ја одземе доделената дозвола пред истекот на рокот за којшто е издадена и ќе го избрише радиодифузерот од регистарот на радиодифузери.

6. Физичкото лице, наведено во точка 1 на оваа Одлука, на кое му е доделена дозволата за радио емитување е должно во целост да ги исполнува условите и барањата на кои се обврзало во Пријавата при конкурирањето.

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ќе изврши стручен надзор во рок од 30 (триесет) дена од истекот на триесеттиот ден од денот на започнувањето со вршење на дејноста утврден во дозволата за радио емитување, со цел утврдување на исполнувањето на техничките услови, во согласност со дозволата за радио емитување.

¹ Алинеите 8 и 9 се избришани, види: член 8 од Закон за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.248/18)

7. За оваа Одлука писмено се известуваат учесниците на Јавниот конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на државно ниво, во рок од 7 (седум) дена од денот на донесувањето на одлуката.

8. Оваа Одлука е конечна и се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Образложение

Согласно член 69 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, за програмскиот сервис на терестријално радио што се емитува преку ограничен ресурс како што се радиоефеквенции, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја доделува дозволата за радио емитување по пат на јавен конкурс.

Агенцијата согласно член 70 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, донесува одлука за објавување на јавен конкурс за доделување на дозвола за радио емитување, по службена должност или по прием на писмено барање од заинтересирана страна, во согласност со Планот за доделување и користење на радиоефеквенциите, како и во согласност со Студијата, на начин и постапка утврдени во член 70 од напред цитираниот Закон.

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги донесе Одлука Уп1 бр.08-527 од 23.11.2018 година за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на државно ниво, која беше објавена на 26.11.2019 година во „Службен весник на Република Македонија“ бр.216/18, а по претходно доставен Допис – Барање информации (наш арх.бр.03-2949/1 од 21.06.2018 година), со кој Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја известува Агенцијата за електронски комуникации дека планира по службена должност да започне постапка за објавување конкурс за доделување дозвола за радио емитување на државно ниво и Информација за слободни фреквенции за радио на државно ниво бр.0805-2010 од 09.07.2018 година (наш арх.бр.03-2949/2) од Агенцијата за електронски комуникации, а во согласност со изработената Студија за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на државно ниво, наш арх.бр.03-4951/1 од 12.11.2018 година.

Со Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.248/18) меѓу другите измени беа изменети членот 80 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги - кој влијае на начинот на пресметка на годишниот надоместок за дозволата, кој го утврдува Агенцијата согласно овој член, и членот 92 - кој влијае на содржината на Образецот на програмски концепт и на утврдените критериуми за оценување на пријавите. Овие измени на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги се рефлектираа на Одлуката за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на државно ниво Уп1 бр.08-527 од 23.11.2018 година, Конкурсна документација за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на државно ниво Уп1 бр.08-527 од 23.11.2018 година и на Пријавата за учество на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на државно ниво, поради што се наметна потребата од нивна измена. Следствено на наведеното, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на сво-

јата 3-та седница одржана на 25.01.2019 година, донесе Одлука Уп1 бр.08-527 од 25.01.2019 година, за изменување на Одлуката за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на државно ниво Уп1 бр.08-527 од 23.11.2018 година, која беше објавена во „Службен весник на Република Македонија“, бр.18/19. Со цел кандидатите на Конкурсот да не бидат оштетени поради измените на Одлуката, Конкурсната документација и Пријавата, се продолжи рокот за поднесување на пријавите, односно рокот за поднесување на пријавите од 65 (шеесетипет) дена се измени на 90 (деведесет) дена.

Краен рок за доставување на пријави за учество на јавниот конкурс беше до 25.02.2019 година, односно кандидатите на конкурсот требаше да поднесат пријава во рок од 90 (деведесет) дена, сметано од првиот нареден ден од денот на објавувањето на Одлуката за објавување на јавниот конкурс во „Службен весник на Република Македонија“. Заклучно до 25.02.2019 година (крајниот рок за доставување на пријави), до Агенцијата беа доставени 3 (три) Пријави, со придружна документација, за учество на јавниот конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на државно ниво, и тоа: Пријава од кандидатите - физичкото лице, Дарко Манасијески од Скопје и правното лице Меѓустаница 18 ДОО, Пријава од кандидатите - правното лице Друштво за трговија, услуги, маркетинг и информации ГБЦ КОМУНИКАЦИИ ДООЕЛ Штип и физичкото лице, Слободанка Блажевска од Штип, и Пријава од кандидатот - физичкото лице, Фисник Татеши од Струга.

Јавното отворање на доставените Пријави за учество на јавниот конкурс од горенаведените кандидати, се одржа 1 (една) недела по истекот на рокот за поднесување на пријавите, односно на 05.03.2019 година, со што поднесените пријави беа разгледувани од аспект на тоа дали истите се уредни, навремени и комплетни, односно дали ги содржат сите документи утврдени во член 73 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а кои се однесуваат за кандидати - правни лица и кандидати - физички лица, за кое се водеше Записник од јавното отворање на пријавите за учество на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис, на државно ниво Уп1 бр.08-527 од 05.03.2019 година.

Во периодот од 18.03.2019 година до 28.03.2019 година, од страна на надлежните Сектори во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги се пристапи кон оценување на поднесените пријави по предметниот јавен конкурс, и тоа: (1) Пријава Уп1 бр.08-50 од 12.02.2019 година, поднесена од страна на кандидатите - физичкото лице, Дарко Манасијески од Скопје и правното лице Меѓустаница 18 ДОО, (2) Пријава Уп1 бр.08-79 од 21.02.2019 година, поднесена од страна на кандидатите - правното лице, Друштво за трговија, услуги, маркетинг и информации ГБЦ КОМУНИКАЦИИ ДООЕЛ Штип и физичкото лице, Слободанка Блажевска од Штип, и (3) Пријава Уп1 бр.08-84 од 22.02.2019 година, со дополнување од 26.02.2019 година (доставено во пошта на 23.02.2019 година), поднесена од страна на кандидатот - физичкото лице, Фисник Татеши од Струга. Доставени пријави во утврдениот рок, беа оценувани од страна на надлежните Сектори во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (за што истите доставија придонеси), врз основа на критериуми утврдени во табелата во точка 5 од Одлуката Уп1 бр.08-527 од 23.11.2018 година за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на државно ниво, со измена од 25.01.2019 година. Секторот за програмски работи ги оцени критериумите од точка 1, точка 2, и точка 5 од табелата; Секторот за стратешко планирање и авторски

права го оцени критериумот од точка 3 од табелата; Секторот за финансии и логистика го оцени критериумот од точка 7 од табелата; и Секторот за информатичка поддршка и општи работи ги оцени критериумите од точка 4, точка 6 и точка 8 од табелата.

Пријавата Уп1 бр.08-50 од 12.02.2019 година, поднесена од страна на кандидатите - физичкото лице, Дарко Манасијески од Скопје и правното лице Меѓустаница 18 ДОО, се констатираше дека е неуредна. Имено, Секторот за програмски работи констатираше дека Пријавата на кандидатите - физичкото лице Дарко Манасијески и правното лице Меѓустаница 18 ДОО, е неуредна затоа што пополнетите податоци во Образецот за програмски концепт (составен дел на пријавата), не се во форматот: говорно - музичко радио од специјализиран формат кај кое доминантниот вид на програма има забавна функција, на албански и на македонски јазик, на државно ниво, за кој се доделува дозвола за радио емитување на државно ниво согласно Одлуката Уп1 бр.08-527 од 23.11.2018 година за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис, на државно ниво, со измена од 25.01.2019 година. Наведеното од причина што видот програма (забавно-информативна програма) кој што според прикажаните податоци во Образецот за програмски концепт (составен дел на пријавата), со 19 часа неделно, доминира меѓу видовите програми со забавна функција, не е застапен со најмалку 70% во вкупното време на говорниот дел на неделно ниво (28 часа). Застапеноста на видот забавно-информативна програма (19 часа) во однос на вкупното време на говорниот дел на неделно ниво (28 часа) е 67,86%, со што е надвор од утврдениот формат во конкурсот (говорно-музичко радио од специјализиран формат, кај кое доминантниот вид програма има забавна функција). Секторот за стратешко планирање и авторски права констатираше дека Пријавата на кандидатите - физичкото лице Дарко Манасијески и правното лице Меѓустаница 18 ДОО е неуредна затоа што недостасува Изјавата бр.10 која што согласно Пријавата за учество на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на државно ниво, треба да биде поднесена од кандидатот/правното лице – основачот и да биде дадена во својство на сопственик. Оваа изјава кандидатите (основачите на правното лице Меѓустаница 18 ДОО) ја дале на точен Образец, но во својство на управители, а не во својство на основачи. Секторот за финансии и логистика констатираше дека кон Пријавата на кандидатите - физичкото лице Дарко Манасијески и правното лице Меѓустаница 18 ДОО како документи кои го гарантираат финансирањето доставени се банкарски потврди за депозити за две лица во вкупна вредност од 321.560,51 лева (кои според среден курс на Бугарската централна банка изнесуваат 164.412,00 €). Депозитите се издадени од деловна банка од Република Бугарија. Секторот за финансии и логистика изврши бодување на пријавата, но поради констатациите од Секторот за програмски работи и Секторот за стратешко планирање и авторски права дека пријавата е неуредна, не се пристапи кон понатамошно нејзино евалуирање. Секторот за информатичка поддршка и општи работи изврши бодување на пријавата, но поради констатациите од Секторот за програмски работи и Секторот за стратешко планирање и авторски права дека пријавата е неуредна, не се пристапи кон понатамошно нејзино евалуирање.

Исто така, Пријавата Уп1 бр.08-79 од 21.02.2019 година, поднесена од страна на кандидатите - правното лице, Друштво за трговија, услуги, маркетинг и информации ГБЦ КОМУНИКАЦИИ ДООЕЛ Штип и физичкото лице, Слободанка Блажевска од Штип се констатираше дека е неуредна. Имено, Секторот за програ-

мски работи констатираше дека во Пријавата на правното лице Друштво за трговија, услуги, маркетинг и информации ГБЦ КОМУНИКАЦИИ ДООЕЛ Штип и физичкото лице, Слободанка Блажевска од Штип, во Описот на сите планирани програмски содржини (кој е прилог на Образецот на програмски концепт во Пријавата), дел од програмите не се доволно опишани и ја немаат потенцирано програмската функција на дел од емисиите. Но и покрај овие забелешки од програмски аспект, структурата на планираната неделна програма и жанровската структура на говорниот дел од планираната неделна програма (кои се наведени во Табела 4 и Табела 5 од Пријавата за учество на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на државно ниво), одговараат на зададениот формат (говорно - музичко радио од специјализиран формат кај кое доминантниот вид на програма има забавна функција). Секторот за програмски работи изврши бодување на пријавата, но поради констатациите од Секторот за финансии и логистика дека пријавата е неуредна, не се пристапи кон понатамошно нејзино евалуирање. Секторот за стратешко планирање и авторски права изврши бодување на пријавата, но поради констатациите од Секторот за финансии и логистика дека пријавата е неуредна, не се пристапи кон понатамошно нејзино евалуирање. Секторот за финансии и логистика констатираше дека Пријавата на кандидатите - правното лице Друштво за трговија, услуги, маркетинг и информации ГБЦ КОМУНИКАЦИИ ДООЕЛ Штип и физичкото лице, Слободанка Блажевска од Штип, е неуредна. Наведеното од причина што од страна на кандидатот – физичкото лице, Слободанка Блажевска од Штип, како документи кои го гарантираат финансирањето, доставени се писма на намери од деловни банки кои не претставуваат валидни документи со кои може да се оцени финансиската способност. Додека од страна на правното лице - Друштво за трговија, услуги, маркетинг и информации ГБЦ КОМУНИКАЦИИ ДООЕЛ Штип како документи кои го гарантираат финансирањето доставена е проценка на недвижен имот кој е во сопственост на правното лице Друштво за трговија, услуги, маркетинг и информации ГБЦ Комуникации ДООЕЛ Штип во вредност од 112.505.366,00 денари, односно 1.829.355,50 €. Проценката е извршена од страна на овластен судски проценител. Се работи за проценка на имот на постоечки радиодифузер во сопственост на Друштвото за трговија, услуги, маркетинг и информации ГБЦ Комуникации ДООЕЛ Штип кој емитува радио програма на државно ниво. Секторот за информатичка поддршка и општи работи изврши бодување, но поради констатациите од Секторот за финансии и логистика дека пријавата е неуредна, не се пристапи кон понатамошно нејзино евалуирање. Советот на Агенцијата согласно Заклучокот бр.02-1746/2 од 02.04.2019 година утврди дека документите на кандидатите ГБЦ Комуникации и Слободанка Блажевска не се уредни и заради евентуално прекршување на член 37 и член 39 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, бидејќи од приложената документација е видно дека правното лице ГБЦ Комуникации кое е сопственик на постоечкиот радиодифузер Канал 77 има 100% од финансиските средства неопходни за непречено вршење на дејноста согласно точка 2.2 од тендерската спецификација.

Пријавата Уп1 бр.08-84 од 22.02.2019 година, со дополнување од 26.02.2019 година (доставено во пошта на 23.02.2019 година), поднесена од страна на кандидатот - физичкото лице, Фисник Татешки од Струга, беше констатирано дека е уредна и се пристапи кон бодување. Па така, Секторот за програмски работи констатираше дека во Пријавата на кандидатот - физичкото

лице Фисник Татеши од Струга, во Описот на сите планирани програмски содржини (кој е прилог на Образецот на програмски концепт во Пријавата), дел од програмите не се доволно опишани и ја немаат потенцирано програмската функција на дел од емисиите. Но и покрај овие забелешки од програмски аспект, структурата на планираната неделна програма и жанровската структура на говорниот дел од планираната неделна програма (кои се наведени во Табела 4 и Табела 5 од Пријавата за учество на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на државно ниво), одговараат на зададениот формат (говорно - музичко радио од специјализиран формат кај кое доминантниот вид на програма има забавна функција), при што се пристапи кон бодување на Пријавата на кандидатот - физичкото лице Фисник Татеши од Струга. Секторот за стратешко планирање и авторски права во врска со забелешката наведена во Записникот од јавното отварање на пријавите за учество на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на државно ниво, Уп1 бр.08-527 од 05.03.2019 година, дека во рамки на прилогот под реден број 3 не е доставен податок за планираната кадровска структура, констатираше дека овие податоци се наведени во Образецот бр.3 – „Број и структура на вработените потребни за вршење на дејноста“, поради што се пристапи кон бодување на Пријавата на кандидатот - физичкото лице Фисник Татеши од Струга. Секторот за финансии и логистика констатираше дека кон Пријавата на кандидатот - физичкото лице Фисник Татеши од Струга, како документи кои го гарантираат финансирањето доставени се проценки на три недвижни имоти во вредност од 23.789.694,00 денари, односно 385.222,31€. Проценките се извршени од страна на овластени судски проценители. Секторот за финансии и логистика пристапи кон бодување на Пријавата на кандидатот - физичкото лице Фисник Татеши од Струга. Секторот за информатичка поддршка и општи работи констатираше дека Пријавата на кандидатот - Фисник Татеши од Струга е уредна и пристапи кон понатамошно нејзино бодување. Врз основа на извршеното оценување на пријавата за учество на јавниот конкурс на кандидатот - Фисник Татеши од Струга, вкупниот број на бодови изнесува 75 бодови.

Следствено на напред наведеното, во Извештајот од оценување на поднесените пријави за учество на јавниот конкурс за доделување дозвола за радио емитување на државно ниво Уп1 бр. 08-527 од 29.03.2019 година, беше констатирано дека Пријавата Уп1 бр.08-84 од 22.02.2019 година, со дополнување од 26.02.2019 година (доставено во пошта на 23.02.2019 година), поднесена од страна на кандидатот - физичкото лице, Фисник Татеши од Струга, ги исполнува условите утврдени во конкурсот согласно Одлуката Уп1 бр.08-527 од 23.11.2018 година со измена од 25.01.2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.216/18 и бр.18/19), за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис, на државно ниво, при што му беа доделени вкупно 75 бодови.

Во врска со Извештајот од оценување на поднесените пријави за учество на јавниот конкурс за доделување дозвола за радио емитување на државно ниво Уп1 бр. 08-527 од 29.03.2019 година, Директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги до Советот на Агенцијата достави Предлог Уп1

бр.08-527 од 29.03.2019 година, за донесување одлука за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис, на државно ниво на кандидатот – физичкото лице Фисник Татеши од Струга, со адреса на живеење на ул.„Боро Шаин“ бр.19-а, Струга.

Следствено на сето погоре наведено, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги врз основа на член 18 став 1 алинеја 2 и член 20 став 1 алинеја 10² од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19), а во врска со член 71 став 1 алинеи 17 и 18 и член 75 од истиот Закон, член 15 став 1 алинеја 2, член 39 став 1 алинеја 10 и член 51 став 1 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година, по спроведувањето на Јавниот конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на државно ниво, објавен врз основа на Одлуката Уп1 бр.08-527 од 23.11.2018 година за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на државно ниво, со измена од 25.01.2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 216/18 и бр.18/19), согласно Извештајот од оценување на поднесените пријави Уп1 бр.08-527 од 29.03.2019 година и Заклучокот бр.02-1746/2 од 02.04.2019 година, донесе Одлука како во диспозитивот, која е конечна и по нејзиното донесување ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Агенцијата.

УП1 бр. 08-527
3 април 2019 година
Скопје

Агенција за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги,
Претседател на Советот,
Лазо Петрушевски, с.р.

Правна поука: Учесниците на Конкурсот за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на државно ниво, објавен врз основа на Одлуката Уп1 бр.08-527 од 23.11.2018 година за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на државно ниво, со измена од 25.01.2019 година, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 216/18 и бр.18/19), доколку се незадоволни од Одлуката, имаат право во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на Одлуката да поднесат тужба до Управниот суд на Република Северна Македонија.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 968.

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и член 45 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18) и член 45 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи по барањето за менување на лиценца за производство на електрична енергија УП1 бр.07-07/15 од 25.01.2019 година на Друштво за производство, трговија и услуги ЕЛЕКТРО ШАРРИ ДООЕЛ с. Требош, Желино, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 26.03.2019 година, донесе

² Алинеите 8 и 9 се избришани, види: член 8 од Закон за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.248/18).

О Д Л У К А
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛЕКТРО ШАРРИ ДООЕЛ с. Требош, Желино, со седиште на ул. 101 ББ Требош, Желино, му се менува лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од биогазна електроцентрала БГЕЦ „ГАСНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА ЕЛЕКТРО ШАРРИ“, издадена со Одлука, УП1 бр. 07-07/15 од 13.02.2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/15) исправка на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија УП1 бр. 07-07/15 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/15).

2. Менувањето на лиценцата се врши по барање на Друштво за производство, трговија и услуги ЕЛЕКТРО ШАРРИ ДООЕЛ с. Требош, Желино поради промена на техничко технолошкиот процес, односно промена на на генераторската единица на биогазната електроцентрала БГЕЦ „ГАСНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА ЕЛЕКТРО ШАРРИ“.

3. Во Прилог 1 точката 5 се менува и гласи: ЕЕ – 226.01.1/15/02/19

4. Во Прилог 1 во точките 11, 14, 15, 17, 18 и 20 зборовите „Регулаторна комисија за енергетика“ се заменуваат со „Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија“.

5. Во Прилог 1, точката 12 Права и обврски за носителот на лиценцата, се менува и гласи:

„Точка 12. Права, обврски и одговорности на носителот на лиценцата

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на носителот на лиценца, како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да:

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките средства и опрема;

- ги почитува Правилата за пазар на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија во согласност со закон;

- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,

- се придржува кон Уредбата за мерките за поддршка на производството на електрична енергија од обновливи извори на енергија,

- да се придржува кон Договорот склучен со операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на произведената електрична енергија по повластена тарифа и да ја продава произведената електрична енергија единствено на операторот на пазарот на електрична енергија,

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- обезбеди достапност на планираната електрична моќност и енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- да обезбеди електрична енергија за сопствена потрошувачка од своите капацитети или од пазарот на електрична енергија, а доколку во рамките на електроцентралата постојат и други генераторски единици произведената електрична енергија од дополнителните генераторски единици може да се користи за сопствена потрошувачка, но не смее да се испорачува во електроенергетскиот систем;

- доставува податоци и информации, расположливост на производниот капацитет и планови за производство на електрична енергија до операторот на пазарот на електрична енергија,

- доставува податоци и информации, извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и расположливост на производниот капацитет до операторот на електродистрибутивниот систем во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија;

- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.“

6. Во Прилог 2, точката 3, алинеја 3 се менува и гласи:

- „- производител и номинални податоци на генератор – тип JMS416GS-BN LC производител GE Jenbacher;“.

7. Во Прилог 2, точката 5 се менува и гласи:

- „- очекувано производство на електрична енергија – 8.760 MWh – годишно.“.

8. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

УП1 бр. 07-07/15

26 март 2019 година

Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

969.

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18) и член 21 и 22 и член 32 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19 и 54/19), постапувајќи по Барањето за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ), УП1 бр.11-10/19 од 11 март 2019 година, на Друштвото за производство, трговија и услуги ГПО-ИЛ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 1 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО
СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ - ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V), ЕУРОСУПЕР БС 95, ЕКСТРА ЛЕСНО 1 (ЕЛ-1) И ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС (ТНГ)

1. Лиценцата за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ) на Друштвото за

производство, трговија и услуги ГПОИЛ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, издадена со Одлука УП1 Бр. 11-175/14 од 18.11.2014 година и изменета со Одлука УП1 бр. 11-175/14 од 21.07.2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 171/14 и 102/17), се менува по барање на носителот поради промени во начинот на кој што се врши енергетската дејност и по службена должност поради усогласување со Законот за енергетика, поради тоа се менува Прилог 1 во целост и е составен дел од оваа Одлука.

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

УП1 бр. 11-10/19
1 април 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ - ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕУРОДИЗЕЛ БС, ЕУРОСУПЕР БС 95 И ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС (ТНГ)

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата

Друштво за производство, трговија и услуги ГПОИЛ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Ѓорѓија Пулевски бр. 30/1 Скопје-Центар, Република Северна Македонија

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС, Еуросупер БС 95 и Течен нафтен гас (ТНГ).

3. Датум на издавање на лиценцата: 18 ноември 2014 година

4. Период на важење на лиценцата: 10 години

5. Датум на важење на лиценцата: 18 ноември 2024 година

6. Евидентен број на издадената лиценца: НД-ТРГ-15-2014

7. Единствен матичен број: 6923950

8. Единствен даночен број: 4080014541460

9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на дејноста трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца се смета купување од земјата и странство на Еуродизел БС, Еуросупер БС 95 и Течен нафтен гас (ТНГ), заради натамошна продажба на трговци, преработувачи или потрошувачи во земјата и странство.

10. Деловни простори и простории во кои ќе се врши енергетската дејност со карактеристики на објектите, постројките, опремата и инсталациите

Приемот и испораката на нафтените деривати ќе се врши преку складиште за нафтени деривати со 4 резервоарски капацитети во с.Пласница, КО Ижиште, сопственост на Друштвото за производство, трговија и услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДООЕЛ с.Пласница-Пласница, од кои два резервоарски капацитети од по 100m³ на КП 984/4, ИЛ 925 ќе се користат за складирање на Еуродизел БС, еден резервоарски капацитет од 100m³ на КП 984/4, ИЛ 925 ќе се користи за складирање на Еуросупер БС 95 и еден резервоарски капацитет од 60m³ на КП 984/1, ИЛ 928 ќе се користи за складирање на Течен нафтен гас (ТНГ).

Носителот на лиценцата е должен во секое време да поседува или да има обезбедено право на користење на склад во кој се складираат нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, со капацитет определен со прописите со кои се уредува трговијата со нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.

Носителот на лиценцата е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика за секоја промена на расположливиот капацитет за складирање на нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, најдоцна во рок од 30 дена по настаната промена.

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Дејноста трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС, Еуросупер БС 95 и Течен нафтен гас (ТНГ), носителот на лиценцата може да ја врши на територијата на Република Северна Македонија и во странство.

12. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт,

- обезбеди нафтените деривати, биогоривата и горивата за транспорт со кои врши трговија да ги исполнуваат пропишаните норми за квалитет,

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа,

- ги почитува техничките правила, нормативи и стандарди за работа на енергетските објекти и опрема,

- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари, и

- ги почитува правилниците и другите прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон.

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен да:

- води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,

- вклучи во своето сметководство финансиски извештаи за енергетската дејност за чие вршење е должен да обезбеди јавна услуга, доколку му е доделен надомест за вршење на услуга од општ економски интерес согласно прописите за државна помош,

- изготви и објави финансиски и други извештаи, во согласност со прописите и правилата за финансиско известување и ревизија.

14. Обврска за доставување на годишен извештај за работењето

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 31 март во тековната година да достави годишен извештај за работењето, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.

Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. набавка и продажба на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - Еуролизел БС, Еуросупер БС 95 и Течен нафтен гас (ТНГ),

2. годишна завршна сметка со сите прилози,

3. преземени мерки во текот на извештајната година за:

- заштита на објектите и опремата од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,

- безбедност и здравје при работа,

- кадрова екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,

- извршување на мониторинг на работењето,

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба,

4. реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,

5. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност.

16. Обврска за овозможување на пристап до објектите и инсталациите и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен да овозможи непосреден увид од страна на Регулаторната комисија во вршењето на дејноста за која е издадена лиценцата,

увид во целокупната документација на носителот на лиценцата, објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на дејноста, во согласност со Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

17. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

18. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

970.

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 во врска со член 54 став 1 точка 8 на Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016, 142/2016 и 171/2017), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 21 февруари 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА БОЛНИЧКАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА АКУТНИ СЛУЧАИ

Член 1

Во Одлуката за утврдување на референтни цени на услуги во болничката здравствена заштита за акутни случаи („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 164/2008, 5/2009, 8/2009, 18/2009, 158/2009, 2/2010, 9/2010, 16/2010, 81/2010, 105/2010, 154/2010, 171/2010, 33/2011, 66/2011, 99/2011, 181/2011, 72/2012, 84/2012, 159/2012, 18/2013, 10/2014, 17/2015, 42/2015, 107/2016, 106/2018, 203/2018, 206/2018, 20/2019 и 25/2019), во членот 2 во табелата, називот на услугата со ДСГ код A15Z „Алогенична трансплантација на коскена срцевина од несроден донор“ се менува и гласи „Алогенична трансплантација на коскена срцевина од несроден донор или хаплоидентична трансплантација на коскена срцевина“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-3519/4
1 март 2019 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
д-р Ридван Асани, с.р.

971.

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 во врска со член 54 став 1 точка 8 на Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016, 142/2016 и 171/2017), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија, на седницата одржана 21 февруари 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ВО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО – КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Член 1

Во Одлуката за утврдување на референтни цени во специјалистичко – консултативна здравствена заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 164/2008, 22/2009, 33/2010, 92/2010, 96/2010, 108/2010, 122/2010, 147/2010, 171/2010, 33/2011, 99/2011, 153/2011, 155/2011, 164/2011, 181/2011, 54/2012, 84/2012, 18/2013, 54/2013, 88/2013, 47/2014, 98/2014 106/2018, 203/2018, 20/2019 и 35/2019), во членот 2, во табелата со поднаслов БИОХЕМИСКИ АНАЛИЗИ, по услугата БА14/7 PRA (плазма-ренинска активност), се додава следната табела:

Шифра	НАЗИВ НА УСЛУГАТА	Референтна цена
1	2	3
БА14/8	К – лесни ланци - серум	220

по услугата БА30 Одредување на амонијак во серум, се додава следната табела:

Шифра	НАЗИВ НА УСЛУГАТА	Референт на цена
1	2	3
БА31	Калпротектин	2.660

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-3519/5
1 март 2019 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
д-р Ридван Асани, с.р.

972.

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 во врска со член 54 став 1 точка 8 на Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016, 142/2016 и 171/2017), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 21 февруари 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНА ЦЕНА ЗА ПАКЕТИ ЗА ЗАВРШЕНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ОД БОЛНИЧКАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОД ОБЛАСТА НА ПЛАСТИЧНАТА И РЕКОНСТРУКТИВНАТА ХИРУРГИЈА, ИНТЕРВЕНТНА РАДИОЛОГИЈА, ИНТЕРВЕНТНА НЕВРОХИРУРГИЈА, ТРАУМАТОЛОГИЈА И ОРТОПЕДИЈА

Член 1

Во Одлуката за утврдување на референтна цена за пакети за завршени здравствени услуги од болничката здравствена заштита од областа на пластичната и реконструктивната хирургија, интервентна радиологија, интервентна неврохирургија, трауматологија и ортопедија („Службен весник на Република Македонија, број 164/2012, 10/2014, 42/2015, 107/2016, 116/2016 и 129/2018), во членот 2 во табелата по услугата НРА7 „Поставување на стент во мозочни крвни садови“ се додава следната табела:

Шифра	Вид на здравствена услуга	Референтна цена
НРА8	Механичка тромбектомија при акутен исхемичен мозочен удар (со еден стент ретривер)	566.375
НРА9	Механичка тромбектомија при акутен исхемичен мозочен удар (со два стент ретривери)	834.375

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-3519/9
1 март 2019 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
д-р **Ридван Асани**, с.р.

973.

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 во врска со член 54 став 1 точка 8 на Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016, 142/2016 и 171/2017), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 21 февруари 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА ПАКЕТИТЕ НА ЗАВРШЕНИ ЕПИЗОДИ НА ЛЕКУВАЊЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО – КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - АМБУЛАНТСКИ

Член 1

Во Одлуката за утврдување на референтни цени за пакетите на завршени епизоди на лекување за специјалистичко – консултативна здравствена заштита – амбулантски („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 44/2010, 58/2010, 92/2010, 105/2010, 122/2010, 154/2010, 171/2010, 33/2011, 99/2011, 181/2011, 138/2012, 88/2013, 10/2014, 47/2014, 98/2014, 138/2014, 156/2014, 17/2015, 42/2015, 107/2016, 61/2017, 190/2017, 106/2018, 129/2018, 203/2018 и 20/2019), во членот 2, во табелата со поднаслов ПЕДИЈАТРИЈА, по услугата ОПМ12 Проширен нефролошки пакет, се додава следната табела:

Шифра	Вид на здравствена услуга	Референтна цена
ОПМ13	Проширен алерголошки педијатриски пакет со 3 алергени	1.000
ОПМ14	Проширен алерголошки педијатриски пакет со 5 алергени	1.380
ОПМ15	Проширен алерголошки педијатриски пакет со 7 алергени	1.780

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-3519/11
1 март 2019 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
д-р **Ридван Асани**, с.р.

974.

Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15, 129/15, 150/15, 154/15, 192/15, 217/15, 27/16, 37/16, 120/16, 142/2016 и 171/2017) и член 112 став 1 и член 114 став 2 од Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 18/2015, 64/2015, 96/2015, 125/2015, 187/2016 и 146/2018), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија на седницата одржана на 28 февруари 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ ПРЕДВИДЕНИ ВО ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 200/2018 и 44/2019), се додава нов член 1-а кој гласи:

„Во печатената форма на обрасците од член 1 став 2 на оваа одлука, се прикажуваат полињата со податоци-те кои се пополнети, односно обележани.“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 02-3923/1
7 март 2019 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
д-р **Ридван Асани**, с.р.

975.

Врз основа на член 56 став 1 точка 14, а во врска со член 54 став 1, точка 8, член 63а, 63б и 63в од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 65/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016, 142/2016 и 171/2017), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 28.12.2018 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА ЛЕКОВИ КОИ СЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЌААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 160/2018) во членот 2 се вршат измени и дополнувања со утврдување на нови максимални референтни цени на следните лекови:

АТЦ код	Генеричко име-INN	Фармацевтска дозажна форма	Јачина	Максимална референтна цена за единица лек (во денари, без ДДВ)
A05AA02	Ursodeoxycholic acid	Капсули	250mg	13,2000
A07AA02	Nystatin	Суспензија	100.000IU/ml	1,7419
A07EC02	Mesalazine	Таблети	250mg	4,9000
A11CC04	Calcitriol	Капсули	0,5mcg	12,9531
A11CC05	Colecalciferol	Капки за орална употреба	50000 IU/15ml	6,0000
A11CC05	Colecalciferol	Капки за орална употреба	4000 IU/ml	8,3616
A11HA02	Pyridoxine (Vit.B6)	Инјекции	50mg	5,1862
B01AB01	Heparin	Инјекции	5.000IU	18,1600
B01AC04	Clopidogrel	Таблети	75mg	5,8798
B03XA01	Erythropoietin	Инјекции	1.000IU	345,2917
B03XA01	Erythropoietin	Инјекции	3.000IU	953,4583
B03XA01	Erythropoietin	Инјекции	5.000IU	1.594,0483
B03XA01	Erythropoietin	Инјекции	20.000IU	6.179,4900
C01DA14	Isosorbide mononitrate	Таблети/Капсули	20mg	1,2174
C07AB07	Bisoprolol	Таблети	5mg	1,7298
C07AB07	Bisoprolol	Таблети	10mg	2,6327
C07AG02	Carvedilol	Таблети	6,25mg	2,1588
C07AG02	Carvedilol	Таблети	12,5mg	2,7714
C07AG02	Carvedilol	Таблети	25mg	3,8333
C09CA01	Losartan	Таблети	50mg	3,3333
C10AA01	Simvastatin	Таблети	10mg	1,0571
C10AA01	Simvastatin	Таблети	20mg	2,1193
C10AA01	Simvastatin	Таблети	40mg	4,2381
C10AA05	Atorvastatin	Таблети	10mg	1,5894
C10AA05	Atorvastatin	Таблети	20mg	3,1789

C10AA05	Atorvastatin	Таблети	30mg	4,7714
C10AA05	Atorvastatin	Таблети	40mg	6,3578
C10AA05	Atorvastatin	Таблети	60mg	9,5367
C10AA05	Atorvastatin	Таблети	80mg	12,7156
C10AA07	Rosuvastatin	Таблети	5mg	1,5894
C10AA07	Rosuvastatin	Таблети	10mg	3,1789
C10AA07	Rosuvastatin	Таблети	15mg	4,7683
C10AA07	Rosuvastatin	Таблети	20mg	6,3578
C10AA07	Rosuvastatin	Таблети	30mg	9,5367
C10AA07	Rosuvastatin	Таблети	40mg	12,7156
D07AC01	Betamethasone	Маст	0,5mg/g	2,0000
G04BD09	Trospium	Инјекции	0,2mg	15,1718
G04CA03	Terazosin	Таблети/ Капсули	5 mg	6,2000
H01BB02	Oxytocin	Инјекции	10IE	22,1960
H03AA01	Levothyroxine	Таблети	50mcg	0,9143
J01AA02	Doxycycline	Капсули	100mg	1,5238
J01CR01	Ampicillin + sulbactam	Инјекции	(1000+500)mg	99,2600
J01CR02	Amoxicillin + clavulanic acid	Таблети	(875+125)mg	10,7810
J01CR02	Amoxicillin + clavulanic acid	Суспензија	(600+42,9) mg/5ml	2,5048
J01DC02	Cefuroxime	Таблети	125mg	4,6667
J01DC02	Cefuroxime	Таблети	250mg	9,3333
J01DC02	Cefuroxime	Таблети	500mg	18,6571
J01DC02	Cefuroxime	Перорална суспензија	125mg/5ml	3,2667
J01DC04	Cefaclor	Капсули	250mg	4,6667
J01DC04	Cefaclor	Капсули	500mg	9,3333
J01DC04	Cefaclor	Суспензија	125mg/5ml	1,8000
J01DD01	Cefotaxime	Инјекции	0,5g	30,3020
J01FA10	Azithromycin	Таблети/Капсули	500mg	28,4286
J01FF02	Lincomycin	Инјекции	600mg	29,0000
J01MA06	Norfloxacin	Таблети	400mg	5,5048
J02AA01	Amphotericin B	Инјекции	100mg	6.005,2400
L01AX04	Dacarbazine	Инјекции	200mg	512,0450
L01BC02	Fluorouracil	Инјекции	1000mg	250,0000
L01BC02	Fluorouracil	Инјекции	5000mg	721,4800
L01XC02	Rituximab	Инјекции	100mg	14.066,3300
L01XC02	Rituximab	Инјекции	1600mg	128.055,9100
L01XC03	Trastuzumab	Инјекции	600mg	92.238,5415
L01XX05	Hydroxycarbamide (hydroxyurea)	Капсули	500 mg	23,0000

L03AB07	Interferon beta-1a	Инјекции	6MIU(22mcg)	3.397,4133
L03AB07	Interferon beta-1a	Инјекции	12MIU(44mcg)	3.741,7658
M01AE01	Ibuprofen	Таблети	600mg	1,6508
M03AC11	Cisatracurium	Инјекции	10mg	249,9860
M04AA01	Allopurinol	Таблети	200mg	2,5429
N02BE01	Paracetamol	Супозитории	125mg	3,2476
N02BE01	Paracetamol	Супозитории	250mg	6,5048
N03AX14	Levetiracetam	Таблети	500 mg	7,9365
N03AX14	Levetiracetam	Таблети	1000 mg	15,8730
N05AB02	Fluphenazine	Таблети	5mg	5,6857
N05AH03	Olanzapine	Таблети	5mg	7,0190
N05AH03	Olanzapine	Таблети	10mg	13,2000
N05AX08	Risperidone	Таблети	0,5mg	2,8667
N06AB05	Paroxetine	Таблети	20mg	5,3333
N06AB06	Sertraline	Таблети	50mg	2,9714
N07AA01	Neostigmine	Инјекции	0,5mg/1ml	19,8850
N07BC02	Methadone	Капки за орална употреба	10000 mg	5.400,0000
P01AB01	Metronidazole	Таблети	250mg	3,0089
R03AK07	Beclometasone, formoterol,	Инхалациски р-р под притисок	200mcg/6mcg	20,0512
S01ED02	Betaxolol	Капки за очи	2,5mg/ml	28,0100

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-603/1
16 јануари 2019 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Верица Проковиќ, с.р.

976.

Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со член 69 од Законот за здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 65/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/15, 61/15, 98/15, 129/15, 150/15, 154/15, 192/15, 217/15, 27/16, 37/16, 120/16, 142/16 и 171/2017) Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 18 февруари 2019 година, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА КОИ ЗДРАВСТВЕНАТА УСТАНОВА МОЖЕ ДА ГИ ДОБИЕ ЗА ИЗДАДЕНИ ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ ОД ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ НА ТОВАР НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ

Член 1

Во Правилникот за утврдување на постапка за определување на месечниот износ на средствата кои здравствената установа може да ги добие за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на средствата на Фондот („Сл.весник на РМ“ бр. 224/2018), во членот 4 став 1 по алинеја 3 се додава нова алинеја 4 која гласи:

„ - планиран годишен износ на средства за препарат без gluten кој на Листата на лекови паѓа на товар на Фондот за индикација целијакија.“

Член 2

Во членот 15 се додава нов став 3 кој гласи:

„Препаратот без gluten кој се издава на рецепт на товар на средствата на Фондот за индикација целијакија, не влегува во квотата на организационата единица-аптека.“

Член 3

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-3531/2
1 март 2019 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
д-р Ридван Асани, с.р.

977.

Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со член 69 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 17/2016, 27/2016, 37/2016, 120/2016, 142/2016, 171/2017), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија на седницата одржана на 28 февруари 2019 година, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ И ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Член 1

Во Правилникот за критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат болничка здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 14/2008, 118/2008, 164/2008, 16/2010, 44/2010, 63/2010, 171/2010, 95/2011, 181/2011, 104/2012 и 164/2012), во членот 9-а ставот 6 се менува и гласи:

„Здравствените услуги извршени во специјализираните здравствени установи за детска популација, како и во специјализирани здравствени установи кои пружаат услуги за психијатриски акутни болнички случаи и за акутни болнички случаи во токсикологија, се искажуваат по методата Дијагностичко сродни групи зголемени за 25% на месечно ниво.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-3534/3
1 март 2019 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
д-р Ридван Асани, с.р.

978.

Во Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 200 од 1 ноември 2018 година е забележана техничка грешка, поради што се врши следната

И С П РА В К А

НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ ПРЕДВИДЕНИ ВО ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Во „Образецот ОП – Отпусно писмо“ кој е составен дел на одлуката, во долниот лев агол наместо: „Датум на издавање на упатот“ треба да стои: „Датум на издавање“.

Во „Образецот НО – Наод за обдукција“ кој е составен дел на одлуката, во долниот лев агол наместо: „Датум на издавање на упатот“ треба да стои: „Датум на издавање“.

Од Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија

АДЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ 979.

Врз основа на член 22, 287 и 418 став 3 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ број 28/2004; 84/2005; 25/2007; 87/2008; 42/2010; 48/2010; 24/2011; 166/2012; 70/2013; 119/2013; 120/2013; 187/2013; 38/2014; 41/2014; 138/2014; 88/2015; 192/2015; 6/2016; 30/2016; 61/2016; 64/2018 и 120/2018) и член 7 од Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје донесена од Владата на Република Северна Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје бр.45-1653/1 од 19.03.2019 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 63/19), Надзорниот одбор на Друштвото, на состанокот одржан на 27.03.2019 година го утврди Пречистениот текст на Статутот на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје.

Пречистениот текст на Статутот на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје ги опфаќа: Статутот на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје („Службен весник на Република Македонија“ број 74/05), Одлуката за дополнување на Статутот на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје бр. 19-2758/1 од 06.08.2008 година („Службен весник на Република Македонија“ број 100/08), Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје бр. 19-5949/1 од 18.12.2008 година („Службен весник на Република Македонија“ број 162/08), Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје бр.42- 642/1 од 2.2.2015 година („Службен весник на Република Македонија“ број 21/15) и Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје бр. 45-1653/1 од 19.03.2019 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 63/19)

СТАТУТ НА АД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕ- ДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој статут се утврдува: фирмата, седиштето, предметот на работење, износот на основната главнина, номиналната вредност на акциите, бројот на ак-

циите од секој род и класа, правата, обврските, ограничувањата и погодностите, предностите што за себе ги задржува основачот, постапката за свикнување и одржување на собранието, фирмата, седиштето и МБС на основачот, видот, составот и начинот на избор на Управниот одбор и на Надзорниот одбор и нивната надлежност, формата и начинот на објавувањата што ги врши и други одредби коишто се од значење за Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје (во натамошниот текст: Друштвото).

Член 2

Друштвото настана со Одлука на Владата на Република Македонија бр. 19-2626/1 од 30.06.2005 година на Република Македонија, за реструктурирање на Електростопанство на Македонија Акционерско друштво за производство, дистрибуција и снабдување со електрична енергија, во државна сопственост, Скопје со издвојување со основање на ново друштво за производство на електрична енергија.

Член 2-а

Друштвото во правниот промет настапува во свое име и за своја сметка.

Друштвото одговара за своите обврски со сиот свој имот.

II. ФИРМА И СЕДИШТЕ НА ДРУШТВОТО

Член 3

Друштвото работи и учествува во правниот промет под фирма: Акционерско друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје.

Во правниот промет Друштвото употребува и скратена ознака на фирмата која гласи: АД Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје.

Друштвото има скратено име АД ЕСМ - Скопје.

Член 4

Седиштето на Друштвото е во Скопје, на улица 11 Октомври бр.9.

Член 4-а

Друштвото може да изврши промена на името и седиштето.

Одлуките за промена на името и седиштето на Друштвото ги донесува Собранието.

Промената на името и седиштето на Друштвото се запишува во трговскиот регистар.

Член 5

Друштвото има печат, штембил и заштитен знак.

Печатот и штембилот се употребуваат на сите општи и поединечни акти и во кореспонденцијата на Друштвото.

Изгледот, формата и големината на печатот и штембилот и начинот на нивната употреба се утврдуваат со акт на Управниот одбор.

Изгледот, формата и големината на заштитениот знак се утврдуваат со акт на Управниот одбор, на кој согласност дава Надзорниот одбор.

III. ПРЕДМЕТ НА РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВОТО

Член 6

Друштвото е основано на неопределено време.

Приоритетна дејност на Друштвото е 35.11- Производство на електрична енергија.

Друштвото ги врши сите дејности утврдени со Националната класификација на дејности (НКД), освен оние за кои е потребна согласност, дозвола или друг акт на државен орган или на друг надлежен орган.

Друштвото врши и дејности за кои со закон е пропишано дека можат да се вршат само врз основа на согласност, дозвола или друг акт на државен орган или друг надлежен орган.

Друштвото врши дејности и во надворешен промет.

IV. ИЗНОС НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА, НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ НА АКЦИИТЕ И НИВНИОТ БРОЈ, ПРАВА, ОБВРСКИ, ОГРАНИЧУВАЊА И ПОГОДНОСТИ

Член 7

Основната главнина на Друштвото изнесува 31.738.878.000,00 денари (или 517.818.006,80 ЕУР според средниот курс на Народна банка на Р.Македонија објавен еден ден пред усвојување на Статутот).

Основната главнина на Друштвото е поделена на 31.738.878 обични акции што гласат на име, со номинална вредност од 1000,00 денари по акција.

V. ФОНД ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА АКЦИИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

Член 8

Се основа Фонд од кој вработените можат да стекнат акции на Друштвото, бесплатно или по повластена цена.

Фондот нема својство на правно лице.

Член 9

Собранието на Друштвото донесува Програма, според која вработените ќе стекнуваат акции, Одлука за издавање на акции наменети за Фондот, како и Одлука за критериумите за нивната распределба.

Акциите кои што вработените ги стекнуваат од Фондот, изнесуваат до една десетина од основната главнина и се стекнуваат од акциите на основачот.

Со Акт на Собранието на Друштвото се уредува организацијата и управувањето на Фондот, како и користењето и начинот на распределбата на средствата наменети за акции на вработените.

VI. ПРЕДНОСТИ НА ОСНОВАЧОТ

Член 10

Основачот не задржува посебни погодности за себе.

VII. ПОСТАПКА ЗА СВИКУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА СОБРАНИЕ

Член 11

Правата и обврските на Собранието на Друштвото ги врши Владата на Република Северна Македонија.

Собранието своите права и обврски ги врши на начин утврден во Деловникот за работа.

Член 12

Собранието на Друштвото се свикнува на начин и во случаите определени со закон, како и кога тоа го бара интересот на Друштвото и на акционерот.

1. Собрание

Член 13

Собранието одлучува само за прашања изрично определени со закон, и овој Статут, а особено за:

1. Изменување и дополнување на Статутот на Друштвото;

2. Одобрување на годишната сметка, на финансиските извештаи, на годишниот извештај за работата на Друштвото во претходната деловна година, и за распределба на добивката или за покривање на загубата;

3. Избор и отповикување на членовите на Надзорниот одбор;

4. Одобрување на работата и на водењето на работењето на Друштвото на/од членовите на Управниот одбор и на/од членовите на Надзорниот одбор;

5. Промената на правата врзани за одделни видови и родови акции;

6. Зголемување и намалување на основната главнина на Друштвото;

7. Издавање акции и други хартии од вредност;

8. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото;

9. Преобразба на Друштвото во друга форма на друштво, како и за статусните промени на Друштвото;

10. Престанок на Друштвото;

11. Дава согласност на актот за утврдување на висината на бодот за пресметување на платите на вработените во Друштвото;

12. Одобрување на голема зделка и зделка со заинтересирана страна, во случаи и на начин утврдени со закон и

13. Други прашања утврдени со овој Статут

VIII. ФИРМА, СЕДИШТЕ И МБС НА ОСНОВАЧОТ

Член 14

Фирма на Основачот е Влада на Република Северна Македонија.

Седиштето на основачот е во Скопје, на булевар Илинден бр. 2.

Матичен број на основачот е 4064674.

IX. ВИД, СОСТАВ И НАЧИН НА ИЗБОР НА ОРГАНОТ НА УПРАВУВАЊЕ

Член 15

Управувањето на Друштвото е организирано според двостепен систем (Управен одбор и Надзорен одбор).

1. Управен одбор

Член 16

Со Друштвото управува Управен одбор кој се состои од 7 (седум) члена.

Членовите на Управниот одбор ги избира и ги отповикува Надзорниот одбор.

Член 17

Мандатот на членовите на Управниот одбор изнесува 4 (четири) години.

Изборот и отповикувањето на членовите на Управниот одбор се врши со јавно гласање.

Член 18

Со Одлуката за избор на членови на Управниот одбор, еден од членовите на Управниот одбор се именува за претседател на Управниот одбор и се определува кој член на Управниот одбор ќе биде задолжен за која област од работењето на Друштвото.

Член 19

Работата и одлучувањето на Управниот одбор, по правило, се одвива на состаноци кои се одржуваат најмалку еднаш неделно.

За начинот на својата работа, начинот на гласање и други поблиски прашања за работењето, Управниот одбор донесува Деловник за работа на Управниот одбор на Друштвото на начин утврден со овој Статут.

Претседателот на Управниот одбор ги свикува состаноците и претседава со нив и е одговорен за водење на записникот и за организацијата на други форми преку кои Управниот одбор работи и одлучува.

Ако претседателот на Управниот одбор од кои и да е причини не е во можност да ја врши функцијата претседател или ако е отсутен, со состаноците на Управниот одбор претседава член на Управниот одбор именуван од Надзорниот одбор.

Секој член на Управниот одбор, со барање поднесено во писмена форма, може со наведување на причините и целта да бара од претседателот на Управниот одбор да свика состанок на Управниот одбор.

Ако членот кој побарал свикување на состанок доби поддршка од најмалку една третина од членовите на Управниот одбор за свикување состанок, претседателот на Управниот одбор треба да свика состанок во рок од 15 дена од денот кога е поднесено барањето.

Член 19-а

Управниот одбор управува со Друштвото и, во тие рамки, го води работењето на Друштвото под сопствена одговорност.

Управниот одбор има најшироки овластувања во управувањето со Друштвото, односно во вршењето на сите работи сврзани со водењето на работите и на тековните активности на Друштвото, и да дејствува во сите околности од име на Друштвото во рамките на предметот на работење на Друштвото, со исклучок на овластувањата коишто изрично му се дадени на Собранието и на Надзорниот одбор.

Член 20

Сите членови на Управниот одбор ги водат и ги вршат заедно работите од надлежност на Управниот одбор и тоа:

1. ја усвојуваат програмата за работа и за развој на Друштвото;
2. ја утврдуваат деловната политика;
3. донесуваат план за производство на електрична енергија;
4. донесуваат годишна сметка, финансиски извештаи и извештај за работа;
5. донесувааттримесечни финансиски извештаи;
6. на членовите на Надзорниот одбор најмалку еднаш во три месеци им поднесуваат пишан извештај за работењето на Друштвото;
7. на членовите на Надзорниот одбор по истекот на деловната година им поднесуваат годишна сметка, финансиски извештаи и годишен извештај за работењето на Друштвото;
8. на членовите на Надзорниот одбор, веднаш по приемот во архивата на Друштвото, им ги доставуваат извештаите, решенијата и заклучоците од извршените контроли и ревизии од државни институции и органи и регулаторни тела, а по подготвување акциски планови за отстранување на констатираните неправилности и неусогласености, истите веднаш ги доставуваат до Надзорниот одбор;
9. на барање на членовите на Надзорниот одбор, подготвуваат посебен извештај за состојбата на Друштвото или за одделни прашања од неговото работење;
10. на барање на најмалку една третина од членовите на Надзорниот одбор, ги подготваат сите документи и известувања потребни за вршење на надзор над неговата работа;
11. назначуваат раководни лица кои го водат секојдневното работење на Друштвото;
12. поднесуваат иницијатива за изменување и за дополнување на Статутот;

13. донесуваат годишна инвестициска програма;
14. донесуваат план за јавни набавки;
15. донесуваат одлуки за инвестиции
16. одлучуваат за внатрешната организација на Друштвото и систематизацијата на работните места;
17. даваат податоци за изготвување електроенергетски биланс;
18. одлучуваат за употреба на посебните резерви заради покривање на други издатоци;
19. донесуваат програма за економските, технолошките, структуралните и други промени, кои предизвикуваат потреба од намалување на бројот на вработените;
20. одлучуваат за прашања од областа на одбраната и донесуваат електроенергетски биланс во услови на војна;
21. одлучуваат за задолжувања на Друштвото со кредити;
22. одлучуваат по приговорите за заштита на правата на работниците, во случаи утврдени со закон;
23. одлучуваат за преземање мерки за заштита и унапредување на животната средина;
24. одлучуваат за именување и за разрешување на членовите во комисиите, предвидени со актите на Друштвото;
25. одлучуваат за вршење попис на средствата, побарувањата и обврските;
26. формираат комисии од редот на членовите на Управниот одбор и од други лица;
27. одлучуваат за набавка на основни средства;
28. одлучуваат за расходување на основни средства и отстапување на основни средства;
29. одлучуваат за издавање под закуп на основните средства на Друштвото;
30. одлучуваат за доделување финансиска помош и спонзорства;
31. ги утврдуваат работните места со услови на работа потешки од нормалните;
32. одлучуваат за барањата од надлежни органи и институции;
33. ги определуваат овластените потписници на Друштвото;
34. одлучуваат за склучување колективен договор;
35. донесуваат Деловник за работа на Управниот одбор;
36. ги подготвуваат и спроведуваат одлуките на Собранието;
37. вршат и други работи кои не се во надлежност на Собранието и Надзорниот одбор на Друштвото;
38. се грижат за законито работење на Друштвото.

Член 21

Со претходно одобрение на Надзорниот одбор, Управниот одбор одлучува за:

1. затворање (престанување) или пренос на претпријатие или на негов дел што учествува со над 10% во приходот на Друштвото;

2. намалување или проширување на предметот на работење на Друштвото;

3. суштествени внатрешни организациони промени на Друштвото што се определуваат со акт на Друштвото;

4. воспоставување на долгорочна соработка со други Друштва од суштествено значење за Друштвото или нејзино прекинување;

5. основање и престанување на трговско друштво што учествува со над една десетина во основната главнина на Друштвото;

6. основање и престанување на подружници на Друштвото;

7. донесување на годишната инвестициска програма, план за јавни набавки, финансиски план, задолжување на Друштвото со кредити, давање заем, доделување финансиска помош и спонзорства, за износи над 50.000 EUR во денарска противвредност;

8. одобрување на службени патувања во странство доколку патуваат повеќе од тројца вработени во Друштвото;

9. исплата на аванс на дивиденда на акционерот и

10. склучување на секоја голема зделка којашто се однесува на имот чијашто вредност е проценета над 20% до 50% од книговодствената вредност на имотот на Друштвото.

Член 22

Членовите на Управниот одбор учествуваат и работат на состаноци.

Управниот одбор може да одлучува и без одржување на состанок ако сите членови дадат согласност за одлуката која што се донесува без одржување на состанок.

Член 23

Управниот одбор работи ако се присутни најмалку половина од вкупниот број на членови на Управниот одбор.

Член 24

Одлуките на Управниот одбор се сметаат за донесени ако за нив гласале повеќе од половината од сите членови на Управниот одбор.

За работата на секој состанок на Управниот одбор, без разлика на тоа како е одржан состанокот, се подготвува записник во рок од три дена од денот на одржувањето.

Записникот треба да содржи податоци за начинот на кој што работел Управниот одбор, времето и местото на одржувањето на состанокот, лицата кои присуствувале и дневниот ред на состанокот, дискусијата по точките од дневниот ред на состанокот, прашањата кои биле предмет на гласање и резултатите од гласањето на секој член поединечно со образложение за причините на гласањето „за“ или „против“ одлуките усвоени на состанокот.

Ако некој член има судир на интерес, членот има обврска тоа да го најави на почетокот на состанокот и тоа да се евидентира во записникот.

Записникот го потпишуваат сите членови на Управниот одбор кои биле присутни на состанокот. Записникот го потпишува и претседателот на Управниот одбор, а во негово отсуство членот на Управниот одбор кој претседавал на состанокот.

За прашањата за кои Управниот одбор одлучува со претходна согласност од Надзорниот одбор, потпишаниот записник од состанокот на Управниот одбор, се доставува до членовите на Надзорниот одбор во рок утврден со Деловникот за работа на Надзорниот одбор.

Член 25

Правата и обврските на членовите на Управниот одбор се определуваат со договор за уредување на односите меѓу Друштвото и членот на Управниот одбор.

Договорот од став 1 од овој член го склучува Надзорниот одбор, а го потпишува претседателот на Надзорниот одбор.

Член 26

Претседателот на Управниот одбор го застапува Друштвото во односите со трети лица и носи назив генерален директор.

Еден од членовите на Управниот одбор го застапува Друштвото за сите правни работи, пред судовите и другите државни органи, и носи назив директор за правни и општи работи.

Член 27

Генералниот директор ги има следните надлежности:

1. го претставува и застапува Друштвото без ограничување во внатрешниот и надворешниот трговски промет;
2. го обезбедува спроведувањето на одлуките и заклучоците на Собранието и на Управниот одбор на Друштвото;
3. предлага План за производство на електрична енергија до Управниот одбор;
4. ја утврдува дисциплинската и материјалната одговорност на работниците;
5. го организира и го раководи процесот на работа и работењето на Друштвото;
6. предлага внатрешна организација на Друштвото;
7. склучува договори;
8. ја организира и обезбедува работната дисциплина во Друштвото;
9. ја обезбедува законитоста во работата и примена на прописите, овој Статут и другите акти на Друштвото;
10. се грижи за остварување на обврските на Друштвото од областа на одбраната;

11. изготвува елаборат за економските, технолошките, структуралните и други промени, кои предизвикале потреба од намалување на бројот на вработените;

12. одлучува во прв степен за поединечните права, обврски и одговорности на работниците;

13. формира стручни комисии и работни тела;

14. го информира Управниот одбор за одделни прашања од работењето на Друштвото;

15. донесува одлуки за финансиска помош и спонзорство до 5.000 ЕУР во денарска противвредност;

16. за работите од својата надлежност издава акти, упатства, налози и наредби со кои се обезбедува работењето на Друштвото;

17. врши други работи во врска со работењето на Друштвото.

Член 28

Еден од членовите на Управниот одбор го заменува генералниот директор во негово отсуство и носи назив Заменик на генералниот директор.

Еден од членовите на Управниот одбор ги води и врши правните работи и е одговорен за правните работи на Друштвото и носи назив директор за правни и општи работи.

Еден од членовите на Управниот одбор го води, организира и е одговорен за производството на електрична енергија и носи назив директор за производство на електрична енергија.

Еден од членовите на Управниот одбор го води, организира и е одговорен за развојот и инвестициите во Друштвото и носи назив директор за развој и инвестиции.

Еден од членовите на Управниот одбор ги води и врши финансиските работи и е одговорен за финансиското работење на Друштвото, и носи назив директор за финансиски работи.

Еден од членовите на Управниот одбор ги води и врши комерцијалните работи и е одговорен за комерцијалното работење на Друштвото, и носи назив директор за комерцијални работи.

2. НАДЗОРЕН ОДБОР

Член 29

Надзорниот одбор се состои од 7 (седум) членови, од кои два члена се независни.

Членовите на Надзорниот одбор ги избира и ги отповикува Собранието на Друштвото.

При изборот на членовите на Надзорниот одбор се назначува кои членови се избираат како независни членови на Надзорниот одбор.

Член 30

Надзорниот одбор од редот на своите членови, со мнозинство гласови од вкупниот број на членовите на Надзорниот одбор, избира претседател на Надзорниот одбор.

Член 31

Мандатот на членовите на Надзорниот одбор изнесува четири години.

Член 32

Претседателот на Надзорниот одбор ги свикува состаноците и претседава со нив, одговорен е за водењето на евиденцијата за состаноците и организирањето на другите начини на работа и на одлучување на Надзорниот одбор.

Ако претседателот од кои и да е причини не е во можност да ја врши функцијата претседател или ако е отсутен, со состаноците на Надзорниот одбор претседава член на Надзорниот одбор избран со мнозинство гласови на присутните членови на Надзорниот одбор.

Член 33

Надзорниот одбор може во секое време да го разреши претседателот и да избере нов претседател на Надзорен одбор.

Член 33-а

Надзорниот одбор одржува 10 (десет) редовни состаноци, и тоа секоја трета среда во секој месец од годината, освен во јули и август. Еден од редовните состаноци се одржува во рок од 1 (еден) месец пред одржувањето на Годишното собрание.

Надзорниот одбор може да одржува и вонредни состаноци, но бројот на вонредните состаноци во една година, по правило, не треба да биде поголем од Уг (една половина) од бројот на редовните состаноци.

Работењето на Надзорниот одбор се уредува со Деловник за работа на Надзорниот одбор, којшто се утврдува со одлука на Надзорниот одбор, во согласност со овој Статут.

Член 34

Членовите на Надзорниот одбор учествуваат и работат на состаноци.

Надзорниот одбор може да одлучува и без одржување на состанок ако сите членови дадат согласност за одлуката која што се донесува без одржување на состанок.

Надзорниот одбор може да одлучува и на состанок организиран со користење конференциска телефонска врска или со користење на друга аудио и визуелна комуникациска опрема, со тоа што сите лица кои учествуваат на така организираниот состанок можат да се слушаат, да се гледаат и да разговараат еден со друг. Учеството на ваквите состаноци се смета за присуство и лично учество на лицата кои се вклучени на овој начин.

Известувањето за одржување на состанок од став (3) на овој член, се врши на начин вообичаен за свикување на состаноци на Надзорниот одбор, со известување до сите членови на Надзорниот одбор во коешто се наведува дека состанокот е организиран на начин определен во ставот (3) на овој член.

Член 35

Надзорниот одбор работи ако се присутни повеќе од половина од вкупниот број на членови.

Член 36

Одлуките на Надзорниот одбор се сметаат за донесени ако за нив гласале повеќе од половината од вкупниот број на членови на Надзорниот одбор.

За работата на секој состанок на Надзорниот одбор, без разлика на тоа како е одржан состанокот, се подготвува записник во рок од три дена од денот на одржувањето.

Записникот треба да содржи податоци за начинот на којшто работел Надзорниот одбор, времето и местото на одржувањето на состанокот, лицата кои присуствувале и дневниот ред на состанокот, дискусијата по точките од дневниот ред на состанокот, прашањата кои биле предмет на гласање и резултати од гласањето на секој член поединечно на Надзорниот одбор со образложение за причините на гласањето „за“ или „против“ одлуките усвоени на состанокот.

Ако некој член има судир на интерес, членот има обврска тоа да го најави на почетокот на состанокот и тоа да се евидентира во записникот.

Записникот го потпишуваат сите членови на Надзорниот одбор кои биле присутни на состанокот. Записникот го потпишува и претседателот на Надзорниот одбор, а во негово отсуство членот на Надзорниот одбор кој претседавал на состанокот.

Член 37

Надзорниот одбор врши надзор врз управувањето со Друштвото што го врши Управниот одбор.

Надзорниот одбор може да врши увид и да ги проверува книгите и документите на Друштвото, како и имотот на Друштвото, особено благајната на Друштвото и хартиите од вредност и стока.

На барање на членовите на Надзорниот одбор, членовите на Управниот одбор, подготвуваат посебен извештај за состојбата на Друштвото или за одделни прашања од неговото работење.

Членовите на Надзорниот одбор можат сами или преку други лица да преземаат дејствија заради стекнување увид во работењето на Друштвото и управувањето со него што го врши Управниот одбор.

На барање на најмалку една третина од членовите на Надзорниот одбор, членовите на Управниот одбор ги подготвуваат сите документи и известувања потребни за вршење на надзор над неговата работа.

Секој член на Надзорниот одбор, заради извршување на својата функција, има право да ги разгледува сите извештаи, акти и документи што членовите на Управниот одбор ги доставуваат до членовите на Надзорниот одбор.

Надзорниот одбор за вршење одделни стручни работи од надзорот може да задолжи одделни членови на Надзорниот одбор, овластениот ревизор или стручни лица.

Надзорниот одбор за определени стручни работи од неговата работа може да користи стручни услуги од надворешни физички и/или правни лица.

Надоместокот за користењето стручни услуги од став (8) на овој член се исплатува на товар на Друштвото.

Надзорниот одбор го застапува Друштвото спрема членовите на Управниот одбор.

Член 37-а

Членот на Надзорниот одбор е должен овластувањата што му се дадени со закон или со овој Статут, да ги врши во интерес на Друштвото и во интерес на акционерот со внимание на уреден и совесен трговец, и не може да ги пренесе своите овластувања на друг член на Надзорниот одбор.

Во текот на извршувањето на своите должности, во согласност со став (1) на овој член, членот на Надзорниот одбор може да се потпира на информации, на мислења или на извештаи подготвени од независни правни советници, независни овластени сметководители и овластени ревизори и други лица, за кои се верува дека се доверливи и компетентни за работите што ги вршат, при што не се смета дека со тоа е ослободен од својата обврска да постапува со внимание на уреден и совесен трговец.

Х. ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДРУШТВОТО

Член 38

Организациони делови на Друштвото се Дирекција и Подружници.

Член 39

Подружниците на Друштвото се организираат со акт на Управен одбор, по претходно одобрение од Надзорниот одбор.

Член 40

Со подружниците раководи директор кој го именува Управниот одбор.

Заради потреби во процесот на работењето, Управниот одбор може да именува и два директора во подружницата.

Кога во подружницата се именувани два директора, работите ги извршуваат заеднички со два полноможни потписи и имаат еднакви права и одговорности.

Член 41

Директорот на Подружницата ги врши следните работи:

1. Организира, координира и раководи со процесот на производството, на електрична енергија;
2. Обезбедува примена на законските прописи и на актите на Друштвото;

3. Спроведува одлуки и заклучоци од Управниот одбор и одлуки и насоки дадени од генералниот директор и директорите на соодветните сектори;

4. Се грижи за реализација на планските задачи;

5. Сключува договори и презема други правни дејства, во рамките на овластувањата дадени од Управниот одбор;

6. Се грижи за одржување на работната и технолошката дисциплина и презема мерки за нејзино остварување;

7. Поднесува извештаи за работата на Подружницата до Управниот одбор;

8. Се грижи и обезбедува потребни мерки за обезбедување на заштита на работа и заштита од пожар;

9. Предлага расходување на основни средства и отстапување на истите во друга Подружница на Друштвото;

10. Врши набавки во рамките на своите овластувања во согласност со донесена одлука од Управниот одбор;

11. Донесува решенија за поединечни права, обврски и одговорности на работниците, по овластување од генералниот директор;

12. Формира комисии и работни групи за извршување на поделни работи;

13. Се грижи за навремена наплата на произведена електрична енергија;

14. Се грижи за организирање на работењето со пареа, топла вода и други реагенси во согласност со работењето на Друштвото;

15. Врши и други работи по овластување на Управниот одбор и на генералниот директор.

Член 42

Со акт на Управниот одбор поблиску се уредува внатрешната организација на Друштвото и работите кои се извршуваат во Дирекцијата и Подружниците.

Член 42-а

Друштвото може да има учество во други трговски друштва или да е единствен основач на друго трговско друштво.

Друштвото секоја година составува и објавува консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи, коишто се изготвуваат според меѓународните стандарди за финансиско известување. Консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи треба да бидат составени на ист датум на којшто е составена годишната сметка и финансиски извештаи на Друштвото.

Консолидираната годишна сметка и консолидираниите финансиски извештаи не можат да бидат одобрени без да биде извршена ревизија од овластен ревизор.

XI. КОМИСИИ НА ДРУШТВОТО

Член 43

Управниот одбор на Друштвото формира комисии од редот на своите членови и од други лица.

Друштвото ги има следните комисии:

1. Комисија за заштита на правата;
2. Комисија за контрола над примена на Колективниот договор и
3. Други комисии формирани од Управниот одбор, Надзорниот одбор, генералниот директор и директори-те на подружниците на Друштвото, по укажана потреба во процесот на работењето.

Комисијата за заштита на правата се состои од 5 (пет) члена и ист број заменици, од кои двајца членови и двајца заменици именува Синдикатот на Друштвото.

Комисијата за контрола над примена на Колективниот договор се состои од 6 (шест) членови, од кои тројца членови именува Синдикатот на Друштвото.

Член 44

Комисијата за заштита на правата одлучува по приговори на работници во втор степен.

Комисијата за контрола над примена на Колективниот договор врши контрола над примената на одредбите од Колективниот договор.

Член 45

Начинот на работа на Комисиите се уредува со Деловник за работа.

Член 45-а

Друштвото го утврдува финансискиот резултат од работењето во согласност со меѓународните стандарди за финансиско известување и позитивните законски прописи.

XII. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ОПШТА РЕЗЕРВА
(ОПШТ РЕЗЕРВЕН ФОНД)

Член 46

Друштвото има задолжителна општа резерва.

Оваа резерва се пресметува и издвојува во процент од 15% од добивката.

1. Посебни резерви заради покривање на загуби или други издатоци

Член 47

Во Друштвото се создаваат посебни резерви заради покривање на други издатоци за:

1. осигурување од ризик на вработените за специфични отежнати услови на работење;
2. пензија;
3. добротворни цели на вработените.

Средствата за посебните резерви од став (1) на овој член се издвојуваат од општиот имот на Друштвото и истите не можат да се употребат за друга намена освен за намената за која се создадени.

Средствата за посебните резерви ќе се водат на посебни сметки, одвоено од другите сметки на Друштвото.

Начинот на создавање и вложување, организацијата, начинот на употреба, висината на средствата, планот и програмата за користење на средствата од посебните резерви ќе се утврди со акт на Собранието на Друштвото.

XIII. СОРАБОТКА СО СИНДИКАТОТ

Член 48

Друштвото во согласност со закон и колективен договор, обезбедува услови за работа и делување на Синдикатот.

Член 49

Синдикатот може на Управниот одбор да му поднесува предлози, мислења и забелешки во врска со остварувањето и заштитата на правата на работниците утврдени со закон и колективен договор.

За поднесените предлози, мислења и забелешки, Управниот одбор е должен да заземе став и за тоа да го известат Синдикатот.

XIV. ФОРМА И НАЧИН НА ОБЈАВУВАЊАТА
ШТО ГИ ВРШИ ДРУШТВОТО

Член 50

Сите акти што ги донесува Управниот одбор се објавуваат во службеното гласило на Друштвото, освен објавувањата коишто Друштвото според закон е должно да ги огласува во Службен весник на Република Северна Македонија, јавните гласила или на интернет страницата на Друштвото.

XV. АКТИ НА ДРУШТВОТО

Член 51

Прашањата кои се од значење за Друштвото, а не се уредени со овој Статут ќе се уредат со други акти на Друштвото во согласност со закон.

Актите на Друштвото ги донесува Управниот одбор и истите не можат да бидат во спротивност со овој Статут.

Општи акти на Друштвото се:

- Колективен договор
- Правилник за внатрешна организација
- Правилник за заштита од пожар
- Правилник за деловна тајна
- Правилник за печат, штембил и заштитен знак
- Правилник за заштита при работа
- Норматив за лични заштитни средства и опрема

- Правила за редот и дисциплината
- Ценовник за технички и други услуги и
- Други акти, во согласност со закон, со овој Статут и со Колективниот договор.

Член 52

Актите на Друштвото влегуваат во сила осмиот ден од денот на објавувањето, освен ако со акт не е поинаку определено.

XV-а ГОЛЕМА ЗДЕЛКА И ПОСТАПКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОЛЕМА ЗДЕЛКА НА ДРУШТВОТО

Член 52-а

Според големината, секоја голема зделка треба да биде одобрена од Надзорниот одбор или Собранието.

Член 52-б

Членовите на органот на управување, односно на Надзорниот одбор се должни како деловна тајна да ги чуваат сите известувања и податоци што на кој било начин се однесуваат на работењето на Друштвото, а кои ги добиле како доверливи.

Обврската од став (1) на овој член трае една година по престанувањето на мандатот на член на Управниот одбор, односно на член на Надзорниот одбор.

XVI. ОДБРАНА

Член 53

Во воена состојба Друштвото продолжува со вршење на дејноста, заради што во согласност со Законот за одбрана и другите подзаконски прописи и интерните акти на Друштвото, спроведува соодветни подготовки и изработува документи за работа во воена состојба.

Член 54

Во воена состојба Друштвото презема мерки за заштита на вработените и материјалните добра од воени дејствија.

Член 55

Заради заштита на тајните податоци и информации од областа на одбраната, Друштвото спроведува соодветни мерки за нивна заштита.

XVI-a ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Член 55-а

Друштвото е должно, во согласност со закон, неговата дејност да ја извршува на начин со кој се обезбедува заштита и унапредување на животната средина.

XVII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 56

Дел од работниците од Акционерското друштво за производство, дистрибуција и снабдување со електрична енергија „Електростопанство на Македонија“ во

државна сопственост, Скопје распоредени во Дирекцијата на АД „Електростопанство на Македонија“ во државна сопственост, Скопје и сите вработени во подружницата за производство на електрична енергија со погоните:

- ХЕЦ „Маврово“- Гостивар
- ХЕЦ „Шпилје“-Дебар
- ХЕЦ „Глобочица“ Струга
- ХЕЦ „Тиквеш“- Кавадарци
- ХЕЦ „Треска“- Скопје
- РЕК „Битола“-Новоци
- РЕК „Осломеј“- Осломеј
- „Енергетика“ – Скопје

ги презема Друштвото, од денот на уписот во Трговскиот регистар, согласно списокот на работници кој е составен дел на Планот за поделба.

Член 57

До донесување на актите на Друштвото ќе се применуваат актите на поранешното Друштво, доколку не се во спротивност со закон и со овој Статут.

Член 58

Основниот текст на Статутот на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје („Службен весник на Република Македонија“ број 74/05) влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 59

Одлуката за дополнување на Статутот на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје („Службен весник на Република Македонија“ број 100/08) влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 60

Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје („Службен весник на Република Македонија“ број 162/08) влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 61

Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје („Службен весник на Република Македонија“ број 21/15) влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 62

Пречистен текст на Статутот се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

НО бр. 02-1457/265

27 март 2019 година

Скопје

Претседател,

м-р Верица Узунова Ангеловска, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

ISSN 0354-1622



2019070

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.